



СЛУЖБЕН ВЕСНИК

НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

„Службен весник на СРМ“ излегува по потреба. Рок за рекламами 15 дена. Огласи според тарифата.

Петок, 26 април 1991
Скопје
Број 17
Год. XLVIII

Аконтацијата за 1991 година изнесува 700 динари. Овој број чини 30 динари. Жиро сметка 40100-603-12498

178.

Врз основа на Амандманот LXXIX точка 1 став 1 на Уставот на Социјалистичка Република Македонија, Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на седницата одржана на 16 април 1991 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА УСВОЈУВАЊЕ НА ПРЕДЛОГОТ ЗА ПРИСТАПУВАЊЕ КОН ИЗМЕНА НА УСТАВОТ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

1. Се усвојува Предлогот за пристапување кон измена на Уставот на Социјалистичка Република Македонија поднесен од Владата на Социјалистичка Република Македонија.

2. Оваа одлука влегува во сила веднаш, а ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 08-1526/1
16 април 1991 година
Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ,
Стојан Андов, с. р

179.

Врз основа на Амандманот LXXIX точка 1 став 1 на Уставот на Социјалистичка Република Македонија, Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на седницата одржана на 16 април 1991 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА УСВОЈУВАЊЕ НА ПРЕДЛОГОТ ЗА ПРИСТАПУВАЊЕ КОН ИЗМЕНА НА УСТАВОТ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

1. Се усвојува Предлогот за пристапување кон измена на Уставот на Социјалистичка Република Македонија поднесен од група пратеници на Собранието на Социјалистичка Република Македонија, со писмо број 1168/1.

2. Оваа одлука влегува во сила веднаш, а ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 08-1526/2
16 април 1991 година
Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ,
Стојан Андов, с. р.

180

Врз основа на Амандманот LXXIX точка 1 став 1 на Уставот на Социјалистичка Република Македонија, Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на седницата одржана на 16 април 1991 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА УСВОЈУВАЊЕ НА ПРЕДЛОГОТ ЗА ПРИСТАПУВАЊЕ КОН ИЗМЕНА НА УСТАВОТ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

1. Се усвојува Предлогот за пристапување кон измена на Уставот на Социјалистичка Република Македонија поднесен од група пратеници на Собранието на Социјалистичка Република Македонија, со писмо број 1042/1

2. Оваа одлука влегува во сила веднаш, а ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 08-1526/3
16 април 1991 година
Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ,
Стојан Андов, с. р

181.

Врз основа на Амандманот LXXXI на Уставот на Социјалистичка Република Македонија, Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на седницата одржана на 16 април 1991 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА УСТАВНИОТ ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА УСТАВНИОТ ЗАКОН ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА АМАНДМАНИТЕ LVII ДО LXXX НА УСТАВОТ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Се прогласува Уставниот закон за изменување и дополнување на Уставниот закон за спроведување на Амандманите LVII до LXXX на Уставот на Социјалистичка Република Македонија, што Собранието на Социјалистичка Република Македонија го донесе на седницата одржана на 16 април 1991 година.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 08-1523/1
16 април 1991 година
Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ,
Стојан Андов, с. р.

**УСТАВЕН ЗАКОН
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА УСТАВНИОТ
ЗАКОН ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА АМАНДМАНИТЕ
LVII ДО LXXX НА УСТАВОТ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА**

Член 1

Во Уставниот закон за спроведување на Амандманите LVII до LXXX на Уставот на Социјалистичка Република Македонија („Службен весник на СРМ“ број 28/90) во членот 3 став 1 зборовите: „30 јуни“ се заменуваат со зборовите: „31 декември“.

Член 2

Во членот 5 зборовите: „31 мај“ се заменуваат со зборовите: „31 декември“.

Член 3

Во членот 11 зборовите: „30 септември“ се заменуваат со зборовите: „31 декември“.

Член 4

Во членот 14 став 1 зборовите: „31 март“ се заменуваат со зборовите: „31 декември“.

Член 5

По членот 14 се додава нов член 14-а кој гласи:

„Член 14-а

Додека не се изврши конституирање на Собранието на општината, вршењето на работите на Собранието на општината ќе го преземе непосредно Владата на Социјалистичка Република Македонија со именување на извршен одбор од пет до седум члена“

Член 6

Овој уставен закон влегува во сила кога ќе го прогласи Собранието на Социјалистичка Република Македонија.

182.

Собранието на Социјалистичка Република Македонија на седницата одржана на 16 април 1991 година врз основа на Амандман LXXIX точка 1 став 3 на Уставот на Социјалистичка Република Македонија, по повод утврдувањето на Нацртот на амандманите од LXXXII до LXXXV на Уставот на Социјалистичка Република Македонија, ги донесе следните

ЗАКЛУЧОЦИ

1. Нацртот на амандманите од LXXXII до LXXXV на Уставот на Социјалистичка Република Македонија се става на јавна дискусија. Јавната дискусија трае 30 дена од денот на објавувањето.

2. Нацртот на амандманите на Уставот на Социјалистичка Република Македонија ќе се објави во „Нова Македонија“, „Флака е влазеримит“ и „Бирлик“.

3. Граѓаните, политичките организации, другите форми на организирање и здружување на граѓаните како и другите учесници во јавната дискусија своите забелешки, предлози и сугестии, по Нацртот на амандманите да ги упатуваат непосредно до Комисијата за уставни прашања на Собранието на Социјалистичка Република Македонија.

4. Се задолжува Комисијата за уставни прашања на Собранието на Социјалистичка Република Македонија, да ја организира, следи и сумира јавната дискусија по Нацртот на амандманите на Уставот на Социјалистичка Република Македонија и најдоцна 15 дена по нејзиното завршување да подготви и на Собранието да му поднесе Извештај за резултатите од јавната дискусија по Нацртот на амандманите.

Исто така, се задолжува Комисијата за уставни прашања врз основа на Нацртот на амандманите на Уставот на Социјалистичка Република Македонија, резултатите од јавната дискусија и забелешките, предлозите и сугестиите по Нацртот на амандманите на Уставот на Социјалистичка Република Македонија изнесени на седниците на работните тела на Собра-

нието на Социјалистичка Република Македонија, во рок од 15 дена од завршувањето на јавната дискусија да подготват текст на предлогот на амандманите на Уставот на Социјалистичка Република Македонија и текст на предлогот на уставниот закон за спроведување на амандманите од LXXXII до LXXXV на Уставот на СРМ.

5. Овие заклучоци ќе се објават во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

**СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА**

Бр. 08-1524/1

16 април 1991 година
Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ,
Стојан Андов, с. р

183.

Врз основа на Амандман LXXV точка 3 алинеја 3 на Уставот на Социјалистичка Република Македонија, претседателот на Социјалистичка Република Македонија издава

У К А З

**ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ
НА ЗАКОНОТ ЗА СИСТЕМОТ НА ФИНАНСИРАЊЕТО
НА ОПШТИНИТЕ И РЕПУБЛИКАТА**

Се прогласува Законот за дополнување на Законот за системот на финансирањето на општините и Републиката,

што Собранието на Социјалистичка Република Македонија го донесе на седницата одржана на 16 и 18 април 1991 година.

Бр. 08-1528/1

18 април 1991 година
Скопје

Претседател
на Социјалистичка Република
Македонија,
Киро Глигоров, с. р.

Претседател
на Собранието на Социјалистичка
Република Македонија,
Стојан Андов, с. р.

ЗАКОН

**ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА СИСТЕМОТ
НА ФИНАНСИРАЊЕТО НА ОПШТИНИТЕ
И РЕПУБЛИКАТА**

Член 1

Во Законот за системот на финансирањето на општините и Републиката („Службен весник на СРМ“ број 44/77, 37/83, 42/85, 50/87, 10/88, 20/88, 28/88, 51/88, 18/89 и 36/89), по член 73 се додаваат два нови члена 73-а и 73-б кои гласат:

„Член 73-а

По исклучок од член 35 ставови 2, 3 и 4 на овој закон во 1991 година, привременото финансирање на функциите на општината, односно на Републиката се врши најмногу за шест месеци.

Во текот на привременото финансирање можат да се користат средства најмногу во висина на извршените расходи во последните шест месеци од 1990 година.

Одлука за привременото финансирање на општините донесува Владата на СР Македонија.

Член 73-б

По исклучок, во 1991 година, завршните сметки на општинските буџети за 1990 година ги потврдува Владата на СР Македонија“.

Член 2

Овој закон влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

184.

Врз основа на Амандман LXXV точка 3 алинеја 3 на Уставот на Социјалистичка Република Македонија, претседателот на Социјалистичка Република Македонија издава

У К А З**ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ВРАБОТУВАЊЕТО**

Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за вработувањето, што Собранието на Социјалистичка Република Македонија го донесе на седницата одржана на 16 и 18 април 1991 година.

Бр. 08-1498/1
18 април 1991 година
Скопје

Претседател
на Социјалистичка Република
Македонија,
Киро Глигоров, с. р.

Претседател
на Собранието на Социјалистичка
Република Македонија,
Стојан Андов, с. р.

ЗАКОН**ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ВРАБОТУВАЊЕТО****Член 1**

Во Законот за вработувањето („Службен весник на СРМ“ број 32/87, 18/89 и 36/89), членот 8 се менува и гласи:

„Надзор над законитоста на работењето и над општите акти на заедницата за вработување, односно на основната заедница и на Републичката заедница врши Министерството за труд и социјална политика“.

Член 2

Во членот 9 зборовите: „собранието на општината, односно“, се бришат.

Член 3

Во членот 10 став 1 се брише.

Во став 2 по зборот „статут“ се додаваат зборовите: „на заедницата за вработување односно на основната заедница и“.

Член 4

Во членот 12 став 5 зборовите: „Републичкиот комитет за труд“ се заменуваат со зборовите: „Министерството за труд и социјална политика“.

Член 5

Во член 39 став 4 зборовите: „Републички завод за општествено планирање“ се заменуваат со зборовите: „Министерство за развој“, а зборовите: „Републичкиот комитет за труд“ се заменуваат со зборовите: „Министерството за труд и социјална политика“.

Член 6

Во членот 66 зборовите: „Републичкиот комитет за труд“, се заменуваат со зборовите: „министерот за труд и социјална политика“ и зборовите: „Републичкиот комитет за здравство и социјална заштита“ се заменуваат со зборовите: „министерот за здравство“.

Член 7

Во членот 76 став 1 зборовите: „Соборот на здружениот труд на“ се бришат.

Во ставот 2 зборовите: „соборот на здружениот труд на собранието на општината, односно собранијата на општините ако заедницата е основана на подрачјето на повеќе општини“, се заменуваат со зборовите: „Собранието на Социјалистичка Република Македонија“.

Член 8

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

185.

Врз основа на Амандман LXXV точка 3 алинеја 3 на Уставот на Социјалистичка Република Македонија, претседателот на Социјалистичка Република Македонија издава

У К А З**ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА**

Се прогласува Законот за изменување на Законот за социјална заштита, што Собранието на Социјалистичка Република Македонија го донесе на седницата одржана на 18 април 1991 година.

Бр. 08-1499/1
18 април 1991 година
Скопје

Претседател
на Социјалистичка Република
Македонија,
Киро Глигоров, с. р.

Претседател
на Собранието на Социјалистичка
Република Македонија,
Стојан Андов, с. р.

ЗАКОН**ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА****Член 1**

Во Законот за социјална заштита („Службен весник на СРМ“ број 9/78, 43/78 и 35/85) во член 6 зборовите: „општествено-политичките заедници“ се заменуваат со зборот „Републиката“.

Член 2

Во член 11 ставот 1 се менува и гласи:
„Републиката организира и обезбедува спроведување на социјална заштита во согласност со развојната и економската политика и ги обезбедува обврските утврдени со овој закон“.

Во ставот 2 зборовите: „општините се грижат“ се заменуваат со зборовите: „Републиката се грижи“.

Член 3

Во член 14 став 1 зборовите: „собранијата на општините“ се бришат, а зборовите: „Извршниот совет на Собранието“ се заменуваат со зборот „Владата“.

Член 4

Во член 34 зборовите „и општината“ се бришат.

Член 5

Во член 35 став 2 по зборовите: „за социјална заштита“ запирката се заменува со зборот „и“ а зборовите: „и општината“ се бришат.

Член 6

Во член 36-а став 1 зборовите: „општествено-политички заедници“ се заменуваат со зборот „Републиката“.

Член 7

Во член 37 став 2 зборовите: „Две или повеќе општини можат да основаат“ се заменуваат со зборовите: „За две или повеќе општини може да се основа“.

Член 8

Во член 39-б став 2 зборовите: „општествено-политичка заедница“ се заменуваат со зборот „Републиката“.

Член 9

Во член 39-г зборовите: „функционерот на општинскиот орган на управата надлежен за работите на социјалната заштита, односно за организацијата на здружениот труд за социјална заштита од општ интерес за Републиката, функционерот на републичкиот орган на управата надлежен за работите на социјалната заштита“ се заменуваат со зборовите: „министерот за труд и социјална политика“.

Член 10

Во член 40 став 2 се менува и гласи:

„Владата на Социјалистичка Република Македонија го определува вкупниот број на членови на Советот и именува определен број, на негови членови кој не може да биде поголем од бројот на членовите што ги избираат работниците кои се во работен однос во организацијата од социјална заштита во основање“.

Член 11

Во член 45 зборовите: „собранието на општината односно“ се бришат, а по зборот „Македонија“ се става точка и зборовите до крајот на реченицата се бришат.

Член 12

Во член 49 став 3 зборовите: „Републичкиот комитет за здравство и социјална политика“ се заменуваат со зборовите: „министерот за труд и социјална политика“.

Член 13

Во член 50 став 1 зборовите: „од општ интерес за Републиката“ се бришат, а зборовите „Републичкиот комитет за труд, здравство и социјална политика“ се заменуваат со зборовите: „Министерството за труд и социјална политика“.

Ставот 2 се брише.

Член 14

Во членовите 53 и 92-г зборовите: „Претседателот на Републичкиот комитет за здравство и социјална политика“ се заменуваат со зборовите: „Министерот за труд и социјална политика“.

Член 15

Во членовите 56 ставови 2 и 3 и 89 став 3 зборовите: „Републичкиот комитет за здравство и социјална политика“ се заменуваат со зборовите: „Министерството за труд и социјална политика“.

Член 16

Во член 58 зборовите: „собранието на општината односно Собранието“ се заменуваат со зборот „Влада“ и по зборот „Македонија“ се става точка, а зборовите до крајот на реченицата се бришат.

Член 17

Во член 69 став 4 зборовите: „Републичкиот комитет за здравство и социјална политика во согласност со Републичкиот комитет за образование и наука“ се заменуваат со зборовите: „Министерството за труд и социјална политика во согласност со Министерството за образование и физичка култура“.

Член 18

Во член 81 зборовите: „ги потврдува собранието на општината на чие подрачје е седиштето на заедницата“ се бришат, зборот „а“ се заменува со зборот „и“.

Член 19

Во член 82 ставовите 1 и 2 се заменуваат со нов став кој гласи:

„Надзор над законитоста на работата на општинската заедница и Републиката заедница врши Министерството за труд и социјална политика“.

Член 20

Во член 84 зборовите: „општините и“ се бришат, а зборот „обезбедуваат“ се заменуваат со зборот „обезбедува“.

Член 21

Во член 89 став 2 зборот „општината“ се заменува со зборот „Републиката“.

Член 22

Во член 90-а ставовите 1 и 2 зборот „општината“ на почетокот и на крајот на реченицата се заменува со зборот „Републиката“.

Во став 2 алинејата 2 по зборот „закон“ се става точка, а зборовите до крајот на алинејата се бришат.

Член 23

Во член 91 став 1 алинеја 1 зборовите: „од општ интерес за Републиката“ се бришат.

Член 24

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на СР Македонија“.

186.

Врз основа на Амандман LXXV точка 3 алинеја 3 на Уставот на Социјалистичка Република Македонија, претседателот на Социјалистичка Република Македонија издава

У К А З**ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА САНИТАРНАТА ИНСПЕКЦИЈА**

Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за санитарната инспекција, што Собранието на Социјалистичка Република Македонија го донесе на седницата одржана на 16 и 18 април 1991 година.

Бр. 08-1522/1

18 април 1991 година

Скопје

Претседател
на Социјалистичка Република
Македонија,
Киро Глигоров, с. р.

Претседател
на Собранието на Социјалистичка
Република Македонија,
Стојан Андов, с. р.

ЗАКОН**ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА САНИТАРНАТА ИНСПЕКЦИЈА****Член 1**

Во Законот за санитарната инспекција („Службен весник на СРМ“ број 40/72, 10/83, 18/89 и 20/90) во членот 1 зборовите: „вршат органите на управата надлежни за работите на санитарната инспекција“ се заменуваат со зборовите: „врши Републичкиот санитарен и здравствен инспекторат“.

Член 2

Во членовите 2 точка 7 и 16 точките 1 и 3 зборот „локали“ се заменува со зборот „објекти“.

Член 3

Членот 2-а се брише.

Член 4

Во членот 3 став 1 зборовите: „Органите на управата надлежни за работите на санитарната инспекција“ се заменуваат со зборовите:

„Републичкиот санитарен и здравствен инспекторат“.

Член 5

Членот 4 се менува и гласи: „При вршењето на санитарниот надзор, органот на управата надлежен за работата на санитарната инспекција соработува со другите органи на инспекцијата, претпријатијата, организациите и граѓаните“.

Член 6

Членот 5 се менува и гласи:
„Санитарниот надзор во Републиката го врши Републичкиот санитарен и здравствен инспекторат“.

Член 7

Членот 6 се брише.

Член 8

Во членот 7 став 1 зборовите: „Извршниот совет на Собранието“ се заменуваат со зборот „Владата“.

Член 9

Членот 8 се брише.

Член 10

Во членот 9 зборовите: „Општинската санитарна инспекција“ се заменуваат со зборовите: „Републичкиот санитарен и здравствен инспекторат“.

Член 11

Во членот 10 став 1 зборовите: „и другите лица овластени за вршење на тие работи“ се бришат.

Во ставот 2 зборовите: „Републичкиот комитет за здравство и социјална политика“ се заменуваат со зборовите „Министерството за здравство“.

Член 12

Членовите 11 и 12 се бришат

Член 13

Во членот 13 по зборот „согласност“ се додаваат зборовите: „со посебен акт“, а во точка 3 зборовите: „поставени на подрачјето на две или повеќе општини“ се бришат, а по точка 4 се додаваат пет нови точки кои гласат:

5. Станбени објекти;
6. Објекти на здравствени, социјални и воспитно-образовни организации;
7. Туристичко-одморалишни населби и објекти, трговски, занаетчиски и угостителски објекти;
8. Објекти на јавниот сообраќај (железничкиот, патниот, воздушниот и водениот);
9. Јавни и други комунални објекти“.

Член 14

Во членот 14 став 1 зборовите: „општинска санитарна инспекција“ се заменуваат со зборовите: „Републички санитарен и здравствен инспекторат“.

Во став 2 зборовите: „Републичкиот комитет за здравство и социјална политика, во согласност со републичкиот секретар за финансии“ се заменуваат со зборовите: „Министерството за здравство, во согласност со министерот за финансии“.

Член 15

Членот 15 се брише

Член 16

Член 19 се менува и гласи:
„По жалбата изјавена против првостепеното решение на Републичкиот санитарен и здравствен инспекторат решава министерот за здравство“.

Член 17

Членот 22 се брише.

Член 18

Во членовите 23 и 24 зборовите: „организациите на здружениот труд“ се заменуваат со зборот „претпријатија“.

Член 19

Членот 25 се менува и гласи:
„Републичкиот санитарен инспекторат се грижи за унапредувањето на службата за санитарната инспекција и за стручното усовршување на санитарните инспектори“.

Член 20

Главата IV Меѓусебни односи на органите на санитарната инспекција и членовите 26, 27, 28, 29, 30, 31 и 33-а се бришат.

Член 21

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

187.

Врз основа на Амандман LXXV точка 3 алинеја 3 на Уставот на Социјалистичка Република Македонија, претседателот на Социјалистичка Република Македонија издава

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИНСПЕКЦИЈАТА НА ТРУДОТ

Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за инспекцијата на трудот, што Собранието на Социјалистичка Република Македонија го донесе на седницата одржана на 16 и 18 април 1991 година

Бр. 08-1497/1
18 април 1991 година
Скопје

Претседател
на Социјалистичка Република
Македонија,
Киро Глигоров, с. р.

Претседател
на Собранието на Социјалистичка
Република Македонија,
Стојан Андов, с. р.

ЗАКОН

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИНСПЕКЦИЈАТА НА ТРУДОТ

Член 1

Во Законот за инспекцијата на трудот („Службен весник на СРМ“ број 31/85, 51/88 и 23/90), членот 1 се менува и гласи:

„Инспекцискиот надзор над примената на законите, другите прописи, општите акти и колективните договори од областа на работните односи и заштитата при работа, како и техничките мерки кои се однесуваат на заштитата при работа, во претпријатијата, во организациите од општествените дејности, банките и другите финансиски организации, организации за осигурување, задруги и во други форми на соработка и заедничко работење со странско лице, органите на општествено-политичките заедници, општествените организации, здруженијата на граѓаните и други организации и заедници, како и во организациите кои произведуваат предмети за вооружување и воена опрема или се опремени за такво производство (во натамошниот текст организација), кај работните луѓе кои самостојно вршат дејност со личен труд, односно со личен труд и со средства во сопственост на граѓани, односно кај граѓанско-правни и физички лица, во земјоделски стопанства, претставништва на странски фирми и дипломатски и конзуларни претставништва (во натамошниот текст: работодавец) го врши органот на управата надлежен за работите на инспекцијата на трудот (во натамошниот текст: Републички инспекторат за труд)“.

Член 2

Членот 2 се менува и гласи:
„Работите на инспекцискиот надзор ги врши Републичкиот инспекторат за труд преку републичките инспектори на трудот“.

Член 3

Членовите 3 и 4 се бришат.

Член 4

Во членот 5 став 1 се брише.

Член 5

Во членот 6 став 3 зборовите: „Претседателот на Републичкиот комитет за труд“ се заменуваат со зборовите: „Министерот за труд и социјална политика“.

Член 6

Членовите 7 и 9 се бришат.

Член 7

Во членот 21 став 1 зборовите: „собранието на општината на чие подрачје се наоѓа седиштето на организацијата, односно делот на организацијата, како и Републичкиот инспекторат за труд“ се заменуваат со зборовите: „Собранието на Социјалистичка Република Македонија“.

Ставот 2 се брише.

Член 8

Во членот 22 став 1 зборовите: „општинскиот орган“ се заменуваат со зборот „органот“.

Член 9

Во членот 26 став 1 се брише.

Во ставот 2 кој станува став 1 зборовите: „Претседателот на Републичкиот комитет за труд“ се заменуваат со зборовите: „Министерот за труд и социјална политика“.

Ставовите 3 и 4 стануваат ставови 2 и 3.

Член 10

Во членот 27 став 2 зборовите: „Собранието на општината“ се заменуваат со зборовите: „Собранието на Социјалистичка Република Македонија“.

Член 11

Членот 32 се брише.

Член 12

Во членот 34 став 1 точка 2 по зборовите: „член 17 став 2“ се додаваат зборовите: „член 20“.

Член 13

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

188.

Врз основа на Амандман LXXV точка 3 алинеја 3 на Уставот на Социјалистичка Република Македонија, претседателот на Социјалистичка Република Македонија издава

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЦИВИЛНИТЕ ИНВАЛИДИ ОД ВОЈНАТА

Се прогласува Законот за изменување на Законот за цивилните инвалиди од војната,

што Собранието на Социјалистичка Република Македонија го донесе на седницата одржана на 16 и 18 април 1991 година.

Бр. 08-1495/1

18 април 1991 година

Скопје

Претседател
на Социјалистичка Република
Македонија,
Киро Глигоров, с. р.

Претседател
на Собранието на Социјалистичка
Република Македонија,
Стојан Андов, с. р.

ЗАКОН

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЦИВИЛНИТЕ ИНВАЛИДИ ОД ВОЈНАТА

Член 1

Во Законот за цивилните инвалиди од војната („Службен весник на СРМ“ број 33/76, 25/79, 11/81, 4/85 и 12/89) членот 7 се брише.

Член 2

Во членовите 9 став 3, 14 став 2 и 29 став 2 зборовите: „Претседателот на Републичкиот комитет за труд, здравство и социјална политика“ се заменуваат со зборовите: „Министерот за труд и социјална политика“.

Член 3

Во членот 12 став 2 зборот „Општината“ се заменува со зборот „Републиката“.

Член 4

Во членот 20 став 1 по зборот: „работа“ запирката и зборовите: „а во општините каде што нема центар, општинскиот орган на управата, надлежен за социјална заштита“, се бришат.

Член 5

Во членовите 20 став 2 и 24 став 2 зборовите: „Републичкиот комитет за труд, здравство и социјална политика“, се заменуваат со зборовите „Министерството за труд и социјална политика“.

Член 6

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на СР Македонија“.

189.

Врз основа на Амандман LXXV точка 3 алинеја 3 на Уставот на Социјалистичка Република Македонија, претседателот на Социјалистичка Република Македонија издава

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ДОПОЛНИТЕЛНА ЗАШТИТА НА ВОЕНИТЕ ИНВАЛИДИ

Се прогласува Законот за изменување на Законот за дополнителна заштита на воените инвалиди, што Собранието на Социјалистичка Република Македонија го донесе на седницата одржана на 16 и 18 април 1991 година.

Бр. 08-1494/1

18 април 1991 година

Скопје

Претседател
на Социјалистичка Република
Македонија,
Киро Глигоров, с. р.

Претседател
на Собранието на Социјалистичка
Република Македонија,
Стојан Андов, с. р.

ЗАКОН

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ДОПОЛНИТЕЛНА ЗАШТИТА НА ВОЕНИТЕ ИНВАЛИДИ

Член 1

Во Законот за дополнителна заштита на воените инвалиди („Службен весник на СРМ“ бр. 41/85, 45/86 и 4/90) во член 6 став 2 зборовите: „Републичкиот секретаријат за финансии“ се заменуваат со зборовите: „Министерството за финансии“.

Член 2

Во член 15 зборовите: „општинскиот орган на управата надлежен за работите на боречко-инвалидската заштита“ се заменуваат со зборовите: „Министерството за труд и социјална политика“, а зборовите во заградата и заградата се бришат.

Член 3

Во членовите 16 став 3 и 19 став 3 зборовите „општинскиот орган на управата“ се заменуваат со зборовите: „Министерство за труд и социјална политика“.

Член 4

Во член 34 став 2 зборовите: „општинскиот орган на управата надлежен за работите на боречко-инвалидската заштита“ се заменуваат со зборовите: „Републичката управа за прашања на борците и воените инвалиди“.

Член 5

Во член 36 зборовите: „општинскиот орган на управата надлежен за работите на боречко-инвалидската заштита“ се заменуваат со зборовите: „Министерството за труд и социјална политика“.

Член 6

Во член 45 ставовите 1, 2 и 3 зборовите: „општинскиот орган на управата“ се заменуваат со зборовите: „Републичката управа за прашања на борците и воените инвалиди“.

Во став 3 зборот: „должен“ се заменува со зборот „должна“.

Член 7

Во членовите 50 став 2, 59 и 63 став 1 зборовите: „општинскиот орган на управата“ се заменуваат со зборовите: „Републичката управа за прашања на борците и воените инвалиди“.

Член 8

Во член 51 став 1 зборовите: „општинскиот орган на управата на чие подрачје подносителот на барањето има живеалиште“ се заменуваат со зборовите: „Републичката управа за прашања на борците и воените инвалиди“.

Став 2 се брише.

Во ставот 3 кој станува став 2 зборовите: „републичкиот орган на управата надлежен за боречко-инвалидска заштита“ се заменуваат со зборовите: „Министерството за труд и социјална политика“.

Член 9

Во член 53 став 1 зборовите: „Општинскиот орган на управата е должен“ се заменуваат со зборовите: „Републичката управа за прашања на борците и воените инвалиди е должна“.

Член 10

Во член 61 став 1 се менува и гласи: „Републичката управа за прашања на борците и воените инвалиди обезбедува водење на евиденција за корисниците и потрошените средства“.

Ставот 2 и 3 се бришат.

Досегашниот став 4 станува став 2.

Член 11

Во член 62 став 1 зборовите: „Републичкиот орган на управата надлежен за боречко-инвалидска заштита“ се заменуваат со зборовите: „Министерството за труд и социјална политика“, а зборовите: „и им дава задолжителни инструкции на општинските органи на управата за извршување на работите за кои се овластени со овој закон“ се бришат.

Во ставот 2 зборовите: „општинските органи на управата“ се заменуваат со зборовите: „Републичката управа за прашања на борците и воените инвалиди“.

Член 12

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

190

Врз основа на Амандман LXXV точка 3 алинеја 3 на Уставот на Социјалистичка Република Македонија, претседателот на Социјалистичка Република Македонија издава

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА МАТЕРИЈАЛНО ОБЕЗБЕДУВАЊЕ НА УЧЕСНИЦИТЕ ВО НАРОДНООСЛОБОДИТЕЛНАТА ВОЈНА

Се прогласува Законот за изменување на Законот за материјално обезбедување на учесниците во Народноослободителната војна,

што Собранието на Социјалистичка Република Македонија го донесе на седницата одржана на 18 април 1991 година.

Бр. 08-1496/1
18 април 1991 година
Скопје

Претседател
на Социјалистичка Република
Македонија,
Киро Глигоров, с. р.

Претседател
на Собранието на Социјалистичка
Република Македонија,
Стојан Андов, с. р.

**ЗАКОН
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА МАТЕРИЈАЛНО
ОБЕЗБЕДУВАЊЕ НА УЧЕСНИЦИТЕ ВО НАРОДНО-
ОСЛОБОДИТЕЛНАТА ВОЈНА**

Член 1

Во Законот за материјално обезбедување на учесниците во Народноослободителната војна („Службен весник на СРМ“ бр. 41/85, 45/86 и 10/88) во член 3 став 3 зборовите: „Републичкиот секретаријат за финансии“ се заменуваат со зборовите: „Министерството за финансии“.

Член 2

Во член 14 зборовите: „општинскиот орган на управата надлежен за работите на боречко-инвалидската заштита“ се заменуваат со зборовите: „Министерството за труд и социјална политика“, а зборовите во заградата и заградата се бришат.

Член 3

Во членовите 15 став 3 и 17 став 3 зборовите: „Општинскиот орган на управата“ се заменуваат со зборовите: „Министерството за труд и социјална политика“.

Член 4

Во членовите 24 став 2, 34 и 44 став 1 зборовите: „Општинскиот орган на управата“ се заменуваат со зборовите: „Републичката управа за прашања на борците и воените инвалиди“.

Член 5

Во член 25 став 1 зборовите: „Општинскиот орган на управата на чие подрачје подносителот на барањето има живеалиште“ се заменуваат со зборовите: „Републичката управа за прашања на борците и воените инвалиди“.

Ставот 2 се брише.

Во ставот 3 кој станува став 2, зборовите: „Републичкиот орган на управата надлежен за работите на боречко-инвалидската заштита“ се заменуваат со зборовите: „Министерството за труд и социјална политика“.

Член 6

Во член 27 став 1 зборовите: „Општинскиот орган на управата е должен“ се заменуваат со зборовите: „Републичката управа за прашања на борците и воените инвалиди е должна“.

Член 7

Во член 33 став 1 зборовите: „Извршниот совет на Собранието“ се заменуваат со зборовите: „Влада“.

Во став 2 зборовите: „Општинскиот орган на управата“ се заменуваат со зборовите: „Републичката управа за прашања на борците и воените инвалиди“.

Член 8

Во член 37 во ставовите 2, 3 и 4 зборовите: „Општинскиот орган на управата“ се заменуваат со зборовите: „Републичката управа за прашања на борците и воените инвалиди“.

Во ставот 4 зборот: „должен“ се заменува со зборот: „должна“.

Член 9

Во член 42 ставот 1 се менува и гласи: „Републичката управа за прашања на борците и воените инвалиди обезбедува водење на евиденција за корисниците и потрошените средства“, а ставовите 2 и 3 се бришат.

Досегашниот став 4 станува став 2.

Член 10

Во член 43 став 1 зборовите: „Републичкиот орган на управата надлежен за боречко-инвалидската заштита“ се заменуваат со зборовите: „Министерството за труд и социјална политика“, а зборовите: „и им дава задолжителни инструкции на општинските органи на управата за извршување на работите за кои се овластени со овој закон“ се бришат.

Во ставот 2 зборовите: „Општинскиот орган на управата“ се заменуваат со зборовите: „Републичката управа за прашања на борците и воените инвалиди“.

Член 11

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

191.

Врз основа на Амандман LXXV точка 3 алинеја 3 на Уставот на Социјалистичка Република Македонија, претседателот на Социјалистичка Република Македонија издава

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЗАШТИТА НА СЕМЕЈСТВОТО ЧИЈ ХРАНИТЕЛ Е НА ЗАДОЛЖИТЕЛНА ВОЕНА СЛУЖБА

Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за заштита на семејството чиј хранител е на задолжителна воена служба, што Собранието на Социјалистичка Република Македонија го донесе на седницата одржана на 16 и 18 април 1991 година.

Бр. 08-1493/1

18 април 1991 година
Скопје

Претседател
на Социјалистичка Република
Македонија,
Киро Глигоров, с. р.

Претседател
на Собранието на Социјалистичка
Република Македонија,
Стојан Андов, с. р.

ЗАКОН

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЗАШТИТА НА СЕМЕЈСТВОТО ЧИЈ ХРАНИТЕЛ Е НА ЗАДОЛЖИТЕЛНА ВОЕНА СЛУЖБА

Член 1

Во Законот за заштита на семејството чиј хранител е на задолжителна воена служба („Службен весник на СРМ“ бр. 44/76), членот 12 се менува и гласи:

„Средствата за финансирање на обврските што произлегуваат од Сојузниот и од овој закон се обезбедуваат од Републичкиот буџет“.

Член 2

Во членот 13 став 1 зборовите: „општинскиот орган на управата надлежен за социјална заштита“ се заменуваат со зборовите: „Министерството за труд и социјална политика“.

Во ставот 2 зборовите: „Републичкиот секретаријат за здравство и социјална политика“ се заменуваат со зборовите: „Владата на Социјалистичка Република Македонија“

По ставот 2 се додава нов став 3, кој гласи:

„Барањето од став 1 на овој член се доставува преку надлежниот центар за социјална работа според местото на живеење до Министерството за труд и социјална политика“.

Член 3

Членовите 14, 15 и 16 се бришат.

Член 4

Во членот 17, ставот 3 се брише.

Член 5

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

192.

Врз основа на Амандман LXXV точка 3 алинеја 3 на Уставот на Социјалистичка Република Македонија, претседателот на Социјалистичка Република Македонија издава

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ОПШТЕСТВЕНА ЗАШТИТА НА ДЕЦАТА

Се прогласува Законот за изменување на Законот за општествена заштита на децата, што Собранието на Социјалистичка Република Македонија го донесе на седницата одржана на 18 април 1991 година.

Бр. 08-1492/1

18 април 1991 година
Скопје

Претседател
на Социјалистичка Република
Македонија,
Киро Глигоров, с. р.

Претседател
на Собранието на Социјалистичка
Република Македонија,
Стојан Андов, с. р.

ЗАКОН

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ОПШТЕСТВЕНА ЗАШТИТА НА ДЕЦАТА

Член 1

Во Законот за општествена заштита на децата („Службен весник на СРМ“ бр. 6/81 и 40/87), во член 7 зборовите: „Собранието на општествено-политичките заедници“ се заменуваат со зборовите: „Собранието на Социјалистичка Република Македонија“.

Член 2

Во членот 11 зборовите: „Општествено-политичките заедници“ се заменуваат со зборот: „Републиката“ по зборот „Устав“ запирката се заменува со зборот „и“, зборовите: „закон и со статут“ се бришат, а зборот „утврдуваат“ се заменува со зборот „утврдува“.

Член 3

Член 12 се менува и гласи:
„Републиката ја следи состојбата и го поттикнува развојот на општествената заштита на децата, остварувањето на самоуправните општествено-економски односи, стекнувањето и распределбата на доходот, врши општествен надзор и презема други мерки“.

Член 4

Во член 20 став 1 точка 2 зборовите: „делегатите на собранијата на општините“ се заменуваат со зборовите: „пратениците на Собранието на Социјалистичка Република Македонија, одборници на собранијата на општините и на градската заедница“.

Член 5

Во член 27 став 1 зборовите: „општествено-политички заедници“ се заменуваат со зборот „Републиката“.

Член 6

Во членовите 29 и 37 зборовите: „општинскиот орган на управата надлежен за работите за згрижување, воспитание и образование на децата“ се заменуваат со зборовите: „Министерството за труд и социјална политика“.

Член 7

Во член 33 став 1 зборот „општината“ се заменува со зборот „Републиката“.

Ставот 3 се менува и гласи:

„Владата на Социјалистичка Република Македонија го определува бројот на претставниците на Републиката во организациите за згрижување и воспитание“.

Член 8

Во член 35 зборовите: „Собранието на општината на чие подрачје е седиштето на организацијата за згрижување, воспитание и образование“, се заменуваат со зборовите: „Собранието на Социјалистичка Република Македонија“.

Член 9

Во член 36 зборовите: „собранието на општината на чие подрачје е седиштето на организацијата на здружен труд“ се заменуваат со зборовите: „Владата на Социјалистичка Република Македонија“.

Член 10

Во член 46 зборовите: „ги потврдува собранието на општината на чие подрачје е седиштето на заедницата, а“ се заменуваат со зборот „и“.

Член 11

Членот 47 се менува и гласи:

„Надзор над законитоста на работата на Републиката заедница за општествена заштита на децата и општинските самоуправни интересни заедници за општествена заштита на децата, врши Министерството за труд и социјална политика“.

Член 12

Во член 54 став 1 алинеја 2 зборовите: „на општествено-политичките заедници“ се заменуваат со зборовите: „од Републиката“.

Член 13

Во член 55 став 2 зборовите: „собранието на општината на чие подрачје е основана општинската самоуправни интересна заедница за општествена заштита на децата“ се заменуваат со зборовите: „Собранието на Социјалистичка Република Македонија“.

Член 14

Во член 56 зборот „општината“ се заменува со зборот „Републиката“.

Член 15

Во член 57 став 1 точка 2 зборовите: „Делегатите на собранијата на општествено-политичките заедници“ се заменуваат со зборовите: „Пратениците на Собранието на Социјалистичка Република Македонија, одборниците на собранијата на општините и градската заедница“.

Член 16

Во член 61 зборовите: „Извршниот совет на Собранието“ се заменуваат со зборот „Владата“.

Член 17

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

193.

Врз основа на Амандман LXXV точка 3 алинеја 3 на Уставот на Социјалистичка Република Македонија, претседателот на Социјалистичка Република Македонија издава

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ОДМОРАЛИШТАТА НА ДЕЦАТА И МЛАДИНАТА

Се прогласува Законот за изменување на Законот за одморалиштата на децата и младината, што Собранието на Социјалистичка Република Македонија го донесе на седницата одржана на 16 и 18 април 1991 година.

Бр. 08-1491/1
18 април 1991 година
Скопје

Претседател
на Социјалистичка Република
Македонија,
Киро Глигоров, с. р.

Претседател
на Собранието на Социјалистичка
Република Македонија,
Стојан Андов, с. р.

ЗАКОН

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ОДМОРАЛИШТАТА НА ДЕЦАТА И МЛАДИНАТА

Член 1

Во Законот за одморалиштата на децата и младината („Службен весник на СР Македонија“ бр. 22/78) во членовите 4 и 5 зборовите: „општествено-политичките заедници“ се заменуваат со зборот „Републиката“.

Член 2

Во членот 7 зборовите: „надлежниот орган на собранието на општината“ се заменуваат со зборовите: „Министерството за труд и социјална политика“.

Член 3

Во членот 10 став 1 зборовите: „општествено-политичките заедници“ се заменуваат со зборот „Републиката“, а зборовите: „општествено-политичките организации“ се бришат.

По ставот 2 се додава нов став 3, кој гласи: „Бројот на претставниците на Републиката ги утврдува Владата на Социјалистичка Република Македонија“.

Член 4

Во членот 12 зборот „општината“ се заменува со зборовите: „Социјалистичка Република Македонија“, а зборовите: „на чие подрачје е седиштето на одморалиштето“ се бришат.

Член 5

Во членовите 13 и 18 зборовите: „општинскиот орган на управата надлежен за работите на здравството и социјалната политика на чие подрачје е седиштето на одморалиштето“, се заменуваат со зборовите: „Министерството за труд и социјална политика“.

Член 6

Во членот 17 став 2 зборовите „републичкиот секретар за здравство и социјална политика“ се заменуваат со зборовите: „Министерот за труд и социјална политика“.

Во ставот 3 зборовите: „надлежниот орган на собранието на општината“ се заменуваат со зборовите: „Министерството за труд и социјална политика“.

Член 7

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

194.

Врз основа на Амандман LXXV точка 3 алинеја 3 на Уставот на Социјалистичка Република Македонија, претседателот на Социјалистичка Република Македонија издава

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЛОВОТ

Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за ловот, што Собранието на Социјалистичка Република Македонија го донесе на седницата одржана на 16 и 18 април 1991 година.

Бр. 08-1529/1

18 април 1991 година
Скопје

Претседател
на Социјалистичка Република
Македонија,
Киро Глигоров, с. р.

Претседател
на Собранието на Социјалистичка
Република Македонија,
Стојан Андов, с. р.

ЗАКОН

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЛОВОТ

Член 1

Во Законот за ловот („Службен весник на СРМ“ бр. 43/88, 18/89, 26/89, 20/90 и 27/90), во член 8 став 2 зборовите: „на општината која“ се заменуваат со зборовите: „друг субјект кој“.

Член 2

Во член 10 зборовите: „органот на управата надлежен за ловна инспекција“ се заменуваат со зборовите: „Републичкиот инспекторат за земјоделство и шумарство“.

Член 3

Член 18 се менува и гласи:
„Министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство може да пропише трајна или привремена забрана на ловење или ловостој на дел или на целата територија на Републиката на редок или прореден дивеч кога постои опасност од негово истребување“.

Член 4

Во член 20 став 2 зборовите: „собранието на општината, односно организацијата што тоа ќе ја овласти“ се заменуваат со зборовите: „организацијата што ќе ја овласти Министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство“.

Во ставот 3 зборовите: „односно надлежниот општински орган на управата“ се бришат.

Член 5

Во член 24 став 2 зборовите: „Извршниот совет на Собранието“ се заменуваат со зборот „Владата“.

Член 6

Во член 26 ставот 2 се брише.

Член 7

Во член 70 став 1 зборовите: „општинскиот орган на управата надлежен за ловот и“ се бришат.

Член 8

Член 71 се брише.

Член 9

Во член 74 по став 1 се додава нов став 2 кој гласи:

„Против решението од став 1 на овој член може да се изјави жалба до Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство“.

Ставовите 2 и 3 стануваат 3 и 4.

Член 10

Во членовите 4, 17 став 2, 20 ставови 2 и 4, 21 став 2, 25, 28 став 1 точка 1 и став 2, 32 став 3, 33 став 1, 41, 42 став 3, 43 став 2 и 57 став 2 зборовите: „општинскиот орган на управата надлежен за работите на ловот“, „општината“, „собранието на општината“ и „рпубличкиот орган на управата надлежен за работите на ловот“ со различно членување и број, се заменуваат со зборовите „Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство“.

Член 11

Во членовите 5 став 2, 16 став 2, 24 став 4, 38 став 3, 42 став 4, 49 став 1, 50, 54, 61 став 4, 62 став 2, 65, 69 став 3 и 72 став 3, зборовите: „рпубличкиот орган на управата надлежен за работите на ловот и земјоделството“, „општинскиот орган на управата надлежен за работите на ловот“, „функционерот кој раководи со рпубличкиот орган на управата надлежен за работите на ловот“, „собранието на општината“ и „општината“ се заменуваат со зборовите: „министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство“.

Член 12

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

195.

Врз основа на Амандман LXXV точка 3 алинеја 3 на Уставот на Социјалистичка Република Македонија, претседателот на Социјалистичка Република Македонија издава

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ТУТУН

Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за тутун,

што Собранието на Социјалистичка Република Македонија го донесе на седницата одржана на 16 и 18 април 1991 година.

Бр. 08-1530/1

18 април 1991 година
Скопје

Претседател
на Социјалистичка Република
Македонија,
Киро Глигоров, с. р.

Претседател
на Собранието на Социјалистичка
Република Македонија,
Стојан Андов, с. р.

ЗАКОН

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ТУТУН

Член 1

Во Законот за тутун („Службен весник на СРМ“ бр. 8/73, 26/73, 40/74, 45/74, 29/86, 51/88 и 20/90) во членовите 5 став 4, 6а став 1, 8 и 24 ставови 2 и 3 зборовите: „Републичкиот комитет за земјоделство, шумарство и водостопанство“ се заменуваат со зборовите: „Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство“.

Член 2

Во членот 15 зборовите: „општинскиот орган на управата надлежен за работите на земјоделството“ се заменуваат со зборовите: „Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство“.

Член 3

Во членовите 20 став 2, 33 став 2 зборовите: „Републички комитет за земјоделство, шумарство и водостопанство“ се заменуваат со зборовите: „Министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство“, а зборовите: „Републички комитет за енергетика, индустрија и мало стопанство“ се заменуваат со зборовите: „Министерот за стопанство“.

Член 4

Во членот 26 став 1 зборовите: „општинскиот орган на управата надлежен за работите на земјоделската инспекција“ се заменуваат со зборовите: „Републичкиот инспекторат за земјоделство и шумарство“.

Во ставот 2 зборовите: „општинскиот орган на управата надлежен за работите на пазаршната инспекција“ се заменуваат со зборовите: „Републичкиот пазарен инспекторат“.

Член 5

Членот 27 се брише.

Член 6

Во членот 28 став 1 точка 7 зборовите: „старешината на општинскиот орган на управата, надлежен за работите на земјоделската односно пазарната инспекција“ се заменуваат со зборовите: „Главниот републички инспектор за земјоделската, односно за пазарната инспекција“.

Член 7

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

196.

Врз основа на Амандман LXXV точка 3 алинеја 3 на Уставот на Социјалистичка Република Македонија, претседателот на Социјалистичка Република Македонија издава

У К А З**ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ВИНО**

Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за вино, што Собранието на Социјалистичка Република Македонија го донесе на седницата одржана на 16 и 18 април 1991 година.

Бр. 08-1531/1

18 април 1991 година

Скопје

Претседател
на Социјалистичка Република
Македонија,
Киро Глигоров, с. р.

Претседател
на Собранието на Социјалистичка
Република Македонија,
Стојан Андов, с. р.

ЗАКОН**ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ВИНО****Член 1**

Во Законот за вино („Службен весник на СРМ“ бр. 27/73, 51/88 и 20/90) во членовите 6 став 1 и 8 ставовите 1 и 3 зборовите: „општинскиот орган на управата надлежен за работите на земјоделството“ се заменуваат со зборовите: „Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство“.

Член 2

Во членовите 7 став 2, 22 став 1, 32 став 1, 47 став 1, 48 и 49 став 1 зборовите: „републичкиот секретар за земјоделство и шумарство“ се заменуваат со зборовите: „министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство“.

Член 3

Во членовите 9 став 3 и 17 став 1 зборовите: „Републичкиот секретаријат за земјоделство и шумарство“ се заменуваат со зборовите: „Министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство“.

Член 4

Во член 12 став 1 зборовите: „републичкиот секретар за земјоделство и шумарство“ се заменуваат со зборовите: „министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство“.

Во став 2 зборовите: „републички секретар за здравство и социјална политика“ се заменуваат со зборовите: „министерот за здравство“.

Член 5

Во член 13 став 2 зборовите: „Републички секретаријат за земјоделство и шумарство“ се заменуваат со зборовите: „Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство“.

Во став 5 зборовите: „општинскиот орган на управата надлежен за работите на земјоделска инспекција“ се заменуваат со зборовите: „земјоделски инспектор“.

Член 6

Во член 21 став 2 зборовите: „општинскиот орган надлежен за работите за земјоделска инспекција“ се заменуваат со зборовите: „Републичкиот инспекторат за земјоделство и шумарство“.

Член 7

Во членовите 29, 41 и 53 став 1 точка 8 зборовите: „општинскиот орган на управата надлежен за работите на земјоделска инспекција“ односно „општински земјоделски инспектор“ се заменуваат со зборовите: „Републичкиот инспекторат за земјоделство и шумарство“.

Член 8

Во членовите 30 ставовите 2 и 3 и 34 ставовите 1 и 2 зборовите: „републичкиот секретар за земјоделство и шумарство“ и зборовите: „Републичкиот секретаријат за земјоделство и шумарство“ се заменуваат со зборовите: „Министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство“.

Во членот 30 став 4 зборот „општината“ се заменува со зборовите: „Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство“, а зборовите „нејзиното подрачје“ се заменуваат со зборовите: „поедини подрачја во Републиката“.

Член 9

Во член 42 став 1 пред. точка 1 се додаваат три нови точки кои гласат:

- „1. Да врши контрола на работата на овластените претпријатија за вршење анализа и испитување на вино и преработка на грозје и вино;
2. Да врши контрола над производството на специјално и пенливо вино;
3. Да врши контрола на увозот и извозот на вино“.

Точките од 1 до 10 стануваат од 4 до 13.

Член 10

Членовите 43 и 51 се бришат.

Член 11

Во член 52 став 1 точка 15 зборовите: „подрачјата на општината“ се заменуваат со зборовите: „поедини подрачја на Републиката“, а зборот „општина“ на крајот од точката, се заменува со зборовите: „Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство“.

Член 12

Во член 57 ставовите 1, 2 и 3 зборовите: „републичкиот секретар за земјоделство и шумарство“ се заменуваат со зборовите: „Министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство“.

Во став 2 зборовите: „републичкиот секретар за индустрија и трговија“ се заменуваат со зборовите: „министерот за стопанство“.

Во став 3 зборовите: „републичкиот секретар за внатрешни работи“ се заменуваат со зборовите: „министерот за внатрешни работи“.

Член 13

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

197.

Врз основа на Амандман LXXV точка 3 алинеја 3 на Уставот на Социјалистичка Република Македонија, претседателот на Социјалистичка Република Македонија издава

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ СРЕДСТВА ЗА ОТСТРАНУВАЊЕ НА ПОСЛЕДИЦИТЕ ОД ЗЕМЈОТРЕСОТ ВО ОПШТИНИТЕ ГЕВГЕЛИЈА И ВАЛАНДОВО

Се прогласува Законот за обезбедување средства за отстранување на последиците од земјотресот во општините Гевгелија и Валандово, што Собранието на Социјалистичка Република Македонија го донесе на седницата одржана на 16 и 18 април 1991 година.

Бр. 08-1532/1
18 април 1991 година
Скопје

Претседател
на Социјалистичка Република
Македонија,
Киро Глигоров, с. р.

Претседател
на Собранието на Социјалистичка
Република Македонија,
Стојан Андов, с. р.

ЗАКОН

ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ СРЕДСТВА ЗА ОТСТРАНУВАЊЕ НА ПОСЛЕДИЦИТЕ ОД ЗЕМЈОТРЕСОТ ВО ОПШТИНИТЕ ГЕВГЕЛИЈА И ВАЛАНДОВО

Член 1

Со овој закон се обезбедуваат средства за отстранување на последиците од земјотресот што го погоди подрачјето на општините Гевгелија и Валандово на 21 декември 1990 година.

Член 2

Средствата од член 1 на овој закон се обезбедуваат со издвојување од:

— средствата наменети за лични доходи на претпријатијата, органите на управата и други правни и физички лица, ЈНА за активните воени лица и граѓанските лица на служба во ЈНА, како и на правното лице чие седиште се наоѓа во друга република и автономна покраина, за вработените во делот на правното лице кое трајно врши дејност на територијата на СР Македонија, во висина на просечниот еднодневен чист личен доход за месецот за кој се издвојуваат средствата кај правното и физичкото лице, при исплатата на личните доходи во мај и август 1991 година;

— доходот на работните луѓе кои самостојно вршат стопанска и професионална дејност, во висина на еднодневна заработувачка од утврдената основаца за плаќање данок, остварена во претходната година;

— доходот на работните луѓе кои вршат земјоделска дејност, во висина од 0,2% од катастарскиот приход кој служи како основаца за облог со данок;

— средствата наменети за пензии на корисниците на пензиското и инвалидското осигурување, при исплатата на пензиите, во висина на еднодневен износ на пензијата исплатена во мај и август 1991 година; и

— средствата наменети за исплата на пензиите на воените лица, при исплата на пензиите, во висина на еднодневен износ на пензијата исплатена во мај и август 1991 година.

Средствата од став 1 алинеи 2 и 3 на овој член се издвојуваат во мај и август 1991 година.

Пресметувањето на износот од став 1 алинеи 2 и 3 на овој член го врши органот за приходи.

Член 3

Доколку обврзниците за плаќање на обврската од член 2 на овој закон, во мај и август 1991 година, не вршат исплата на лични доходи, односно пензии, обврската од член 2 на овој закон ја намирваат при првата наредна исплата на лични доходи, односно пензии.

Член 4

Од плаќање на обврската од член 2 на овој закон, се ослободуваат обврзниците кои исплатуваат средства до загарантиран или загарантиран личен доход, односно Заедницата за пензиско и инвалидско осигурување, за делот на средствата наменети за исплата на најнискиот износ на пензија.

Член 5

Средствата што се издвојуваат по овој закон не подлежат на привремена забрана на располагањето со дел од општествените средства на Републиката и на самоуправните интересни заедници од општествените дејности за потрошувачката во 1991 година.

На средствата што се издвојуваат според член 2 на овој закон, не се пресметуваат и не се плаќаат даноци и придонеси.

Член 6

Средствата од член 2 на овој закон се уплатуваат на посебна републичка сметка — Средства на солидарноста за отстранување на последиците од земјотресот во општините Гевгелија и Валандово.

Член 7

Средствата од член 6 на овој закон ќе се користат за отстранување на последиците од земјотресот во општините Гевгелија и Валандово во сооднос со утврдените штети верифицирани од Републичката комисија за процена и утврдување на штетата од елементарни непогоди и тоа:

— за надоместок на камата по кредити за санација на индивидуалните станбени и други објекти добиени од банка;

— како неповратни средства на одредени корисници чии материјални можности се недоволни за сопствено ангажирање на средствата; и

— како учество во санирање на објекти од општ интерес (училишта и друго).

Поблиски критериуми и начин на користење на средствата, обезбедени со овој закон, утврдува Владата на СР Македонија.

За користење на средствата од член 6 на овој закон Владата на СР Македонија поднесува извештај на Собранието на СР Македонија.

Член 8

Функционерот кој раководи со органот на управата надлежен за работите на финансиите, ќе го пропише начинот и постапката за пресметување и плаќање на средствата од член 2 на овој закон.

Член 9

Контрола над издвојувањето и уплатувањето на средствата од член 2 на овој закон врши Службата на општественото книговодство во Социјалистичка Република Македонија, освен за средствата од алинеја 3, за што контрола врши Министерството за финансии.

Член 10

Овој закон влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

198.

Врз основа на Амандман LXXV точка 3 алинеја 3 на Уставот на Социјалистичка Република Македонија, претседателот на Социјалистичка Република Македонија издава

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПРЕМЕР, КАТАСТАР И ЗАПИШУВАЊЕ НА ПРАВАТА НА НЕДВИЖНОСТИТЕ

Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за премер, катастар и запишување на правата на недвижностите, што Собранието на Социјалистичка Република Македонија го донесе на седницата одржана на 16 и 18 април 1991 година.

Бр. 08-1533/1

18 април 1991 година

Скопје

Претседател
на Социјалистичка Република
Македонија,
Киро Глигоров, с. р.

Претседател
на Собранието на Социјалистичка
Република Македонија,
Стојан Андов, с. р.

ЗАКОН

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПРЕМЕР, КАТАСТАР И ЗАПИШУВАЊЕ НА ПРАВАТА НА НЕДВИЖНОСТИТЕ

Член 1

Во Законот за премер, катастар и запишување на правата на недвижностите („Службен весник на СРМ“ бр. 27/86) во членовите 1 и 13 по зборот „катастарот“ се додаваат зборовите: „и одржувањето на премерот и катастарот“.

Член 2

Во членот 4 по зборот „државните“ се додаваат зборовите: „и други органи“, а зборовите до крајот на реченицата се заменуваат со зборовите: „претпријатијата, другите правни лица и на граѓаните“.

Член 3

Во членот 5 ставот 1 се брише

Во ставот 2 кој станува став 1 по зборот „катастарот“ се додаваат зборовите: „и одржување на премерот и катастарот“, а по зборовите: „Републичката геодетска управа“ се става точка и зборовите до крајот на реченицата се бришат.

Став 3 се брише.

Во ставот 4 кој станува став 2 зборовите: „специјализирана организација на здружен труд“ се заменуваат со зборовите: „претпријатије регистрирано за вршење на тие работи“.

Член 4

Членот 6 се брише.

Член 5

Во членот 7 став 2 зборовите: „Извршниот совет на Собранието“ се заменуваат со зборот „Владата“. Ставот 3 се брише.

Член 6

Во членот 14 став 1 зборовите: „организациите на здружен труд, другите самоуправни организации, општествено-политичките организации“ се заменуваат со зборовите: „претпријатијата, другите правни лица и граѓаните“.

Ставот 2 се менува и гласи:

„Државните и други органи, претпријатијата и другите правни лица се должни своите акти за правата на недвижностите да ги доставуваат по право-

силноста до Републичката геодетска управа, заради спроведување на промените во катастарот на недвижностите“.

Во ставот 3 зборовите: „општинската геодетска управа“ се заменуваат со зборовите: „Републичката геодетска управа“.

Член 7

Членот 16 се менува и гласи:

„Основните геодетски работи се состојат од поставување, обновување и одржување на геодетските точки на тригонометричката мрежа од втор и трет основен ред“.

Член 8

Членот 18 се менува и гласи:

„Основата на премерот ја сочинуваат мрежата за геодетските точки од основните геодетски работи, геодетските точки на градските мрежи и реперите од нивелманската мрежа“.

Член 9

Во членот 20 став 2 зборовите: „во општествена сопственост, односно сопствениците на недвижностите (носители на правата на недвижностите)“ се бришат. Во ставот 3 зборот „општинската“ се заменува со зборот „Републичката“.

Член 10

Во членот 26 став 2 зборовите: „Собранието на општината“ се заменуваат со зборовите: „Републичката геодетска управа“.

Член 11

Во членот 27 став 1 зборовите: „собранието на општината“ се заменуваат со зборовите: „Републичката геодетска управа“.

Ставот 2 се брише.

Досегашниот став 3 станува став 2.

Член 12

Во членот 28 став 1 зборовите: „собранието на општината“ се заменуваат со зборовите: „Владата на СР Македонија“, а реченицата по точката се брише. Ставот 2 се брише.

Член 13

Во членот 29 став 2 се менува и гласи:

„Катастарските околии ги утврдува и менува Владата на Социјалистичка Република Македонија“.

Член 14

Во членовите 35 став 2, 38 став 2 и 41 став 4 по зборот „управа“ се става точка, а зборовите до крајот на реченицата се бришат.

Член 15

Во членот 37 ставот 1 зборовите: „Во изготвување оригинали на геодетските планови спаѓаат и работите на сметање на површините на катастарските парцели“ се заменуваат со зборовите: „По потреба хоризонталната и вертикална престава на земјиштето може да се изработува на еден план“.

Член 16

Во членот 42 по зборот „управа“ зборовите: „во согласност со претседателот на Републичкиот комитет за земјоделство, шумарство и водостопанство“ се бришат.

Член 17

Членот 48 се менува и гласи:

„Огледни земјишта во катастарската општина и утврдувањето на катастарските култури и класи на земјиштето за секоја катастарска парцела во катастарската општина ги врши Републичката геодетска управа“.

Член 18

Во членот 49 по зборот „управа“ зборовите: „во согласност со републичкиот секретар за финансии и со претседателот на Републичкиот комитет за земјоделство, шумарство и водостопанство“ се бришат.

Член 19

Во членот 50 алинеите 1 и 2 се бришат.

Член 20

Во членот 52 став 1 зборот „реалните“ се брише.

Член 21

Членот 53 се менува и гласи:

„Како носители на правата на недвижностите може да се запишат државните и други органи, претпријатијата и другите правни лица и граѓаните“.

Член 22

Во членот 56 зборовите: „во согласност со републичкиот секретар за финансии и со републичкиот секретар за правосудство и управа“ се бришат.

Член 23

Во членот 58 ставот 2 по зборот „докази“ се става точка, а зборовите до крајот на реченицата се бришат.

Член 24

Членот 61 се менува и гласи:

„Излагањето го врши Републичката геодетска управа.

Службеното лице кое врши излагање е дипломиран правник. Во работата на излагањето учествува и стручно лице од геодетска насока како и други лица за вршење на административно-технички работи.

Собранието на општината каде се врши излагање соработува со Републичката геодетска управа заради обезбедување услови за работа“.

Член 25

Во членот 62 став 1 се брише.

Во ставот 2 зборот „комисијата“ се заменува со зборовите: „Републичката геодетска управа“.

Ставот 3 се менува и гласи:

„Државните и други органи, претпријатијата и другите правни лица и граѓаните по барање на Републичката геодетска управа ги доставуваат исправите со кои располагаат“.

Член 26

Во членовите 63 став 1, 64 став 1 и 66 став 2 зборовите: „Комисијата за излагање“ се заменуваат со зборовите: „Републичката геодетска управа“.

Член 27

Членот 65 се менува и гласи:

„Републичката геодетска управа странката писмено ја повикува. Странката која и на вториот писмен повик не дојде на излагањето, Републичката геодетска управа правото на недвижноста кое е предмет на излагањето, го запишува врз основа на податоците од постојната катастарска евиденција“.

Член 28

Во членот 68 став 2 по зборот „постапката“ запирката се брише, а зборовите: „претседателот и членовите на комисијата за излагање“ се заменуваат со зборовите: „и службеното лице на Републичката геодетска управа кое врши излагање“.

Член 29

Членот 69 се брише.

Член 30

Во членот 70 зборот „комисијата“ се заменува со зборовите: „Републичката геодетска управа“.

Член 31

Во членот 71 ставот 1 се менува и гласи:

„Против решението во поглед на податоците од премерот на недвижностите од член 70 на овој закон може да се изјави жалба до Владата на СР Македонија“.

Член 32

Членот 72 се менува и гласи:

„Во постапката за излагање државните и други органи, претпријатијата, другите правни лица и граѓаните кои имаат недвижности во други катастарски општини на територијата на СФР Југославија се должни да ги пријават заради евидентирање“.

Член 33

Во членовите 73 и 101 зборовите: „во согласност со републичкиот секретар за финансии“ се бришат.

Член 34

Во членот 78 ставот 2 се менува и гласи:

„Директорот на Републичката геодетска управа ќе донесе поблиски прописи за изработка и одржување на катастарскиот операт“.

Член 35

Членот 80 се менува и гласи:

„Републичката геодетска управа донесува решение за примена на установениот катастар на недвижностите.

Решението за примена на установениот катастар на недвижностите се објавува во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Член 36

Во членот 81 ставот 3 се брише.

Член 37

Во членот 82 став 1 алинеја 2 пред зборот „обновување“ се додаваат зборовите: „следење и“.

Член 38

Во членовите 21 став 1, 83, 84 ставовите 1 и 2, 85, 86 став 2, 87, 89 ставовите 1 и 2, 93 став 1, 95, 96, 97 ставовите 1 и 2, 98 ставовите 1 и 2, 100, 108 ставовите 1 и 2, 122 став 1 и 131 зборот „општинската“ се заменува со зборот „Републичката“.

Член 39

Членот 90 се менува и гласи:

„Републичката геодетска управа промените на податоците запишани во катастарот на недвижностите настанати врз основа на одлука на надлежен орган ги спроведува во катастарот на недвижностите по службена должност за што писмено ги известува странките“.

Член 40

Членот 91 се менува и гласи:

„За промените настанати во катастарот на недвижностите кои се однесуваат на катастарската култура и катастарската класа на земјиштето Републичката геодетска управа донесува решение.

Во решението се означуваат сите податоци за промена на катастарската култура и катастарската класа на земјиштето“.

Член 41

Во членот 93 ставот 1 по зборот „примено“ се става точка, а зборовите: „кај општинската геодетска управа“ се бришат.

Член 42

Членот 94 се менува и гласи:

„Против решението на Републичката геодетска управа за промена на катастарската култура и катастарската класа на земјиштето и за одбивањето на барањето за запишување на правата на недвижностите, незадоволната странка може да изјави жалба до Владата на СР Македонија“.

Член 43

Во членот 102 ставот 3 се менува и гласи:

„Државните и други органи, претпријатијата и другите правни лица и граѓаните што вршат геодетски работи за посебни намени се должни да ги достават оригиналите на геодетските планови на Републичката геодетска управа“.

Во ставот 4 зборот „општинската“ се заменува со зборот „Републичката“.

Член 44

Во членот 103 ставот 1 зборовите: „Органите, организациите и заедниците“ се заменуваат со зборовите: „Државните и други органи, претпријатијата и на другите правни лица и граѓаните“, а зборот „општинската“ се заменува со зборот „Републичката“.

Ставот 3 се брише.

Член 45

Во членот 104 ставот 1 зборовите: „органите, организациите и заедниците“ се заменуваат со зборовите: „Државните и други органи, претпријатијата и на другите правни лица и граѓаните“, а зборот „општинската“ се заменува со зборот „Републичката“.

Член 46

Членот 105 се менува и гласи:

„Републичката геодетска управа може да врши премерување за потребите на државните и други органи, претпријатијата и на другите правни лица и граѓаните со надоместок што ќе го утврдат спогодбено“.

Член 47

Во членот 106 ставот 1 по зборот „работи“ се додаваат зборовите: „и другата документација“ и по зборот „управа“ записката се заменува со точка, а зборовите до крајот на реченицата се бришат.

Во ставот 2 зборовите: „Извршниот совет“ се заменуваат со зборот „Владата“.

Член 48

Во членот 107 зборовите: „органот што ги чува“ се заменуваат со зборовите: „Републичката геодетска управа“.

Член 49

Во членот 110 зборовите: „Извршниот совет“ се заменуваат со зборот „Владата“.

Член 50

Во членот 112 alineја 2 зборовите: „Специјализирана организација на здружен труд“ се заменуваат со зборовите: „претпријатието од член 5 на овој закон“.

Член 51

Членовите 99, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 123 и 130 се бришат.

Член 52

Во членот 115 зборовите: „општинската геодетска управа и на специјализирана организација на здружен труд“ се заменуваат со зборовите: „претпријатието од член 5 на овој закон“.

Член 53

Во членот 122 ставот 1 зборот „општинската“ се заменува со зборот „Републичката“.

Во ставот 2 зборовите: „Ако органот, организацијата, или заедницата“ се заменуваат со зборовите: „Државните и други органи, претпријатијата, другите правни лица и граѓаните“, а зборот „општинската“ се заменува со зборот „Републичката“.

По ставот 2 се додава нов став 3 кој гласи: „Жалбата се поднесува до Владата на СР Македонија“.

Досегашниот став 3 станува став 4,

Член 54

Во членот 124 став 1 во уводната реченица зборовите: „од 30.000.00 до 200.000 динари“ се заменуваат со зборовите: „6.000 до 30.000 динари“, а во точката 1 по зборот „став 1“ се додаваат зборовите: „и 2“.

Во став 2 зборовите: „од 10.000 до 50.000 динари“ се заменуваат со зборовите „600 до 3.000 динари“.

Член 55

Во членовите 125 и 126 зборовите: „од 10.000 до 50.000 динари“ се заменуваат со зборовите: „од 600 до 3.000 динари“.

Член 56

Во членот 127 ставот 3 се брише.

Член 57

Во членот 132 се додава нов став 2 кој гласи: „До установување на катастарот на недвижностите (катастарскиот операт) според одредбите на овој закон, во законите од став 1 на овој член надлежностите утврдени за општинските органи ќе ги вршат соодветните републички органи“.

Член 58

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

199.

Врз основа на член 73-а од Законот за системот на финансирањето на општините и Републиката („Службен весник на СРМ“ број 44/77, 37/83, 42/85, 50/87, 10/88, 20/88, 28/88, 51/88, 18/89, 36/89 и 17/91), Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на седницата одржана на 16 и 18 април 1991 година, донесе

О Д Л У К А**ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ПРИВРЕМНО ФИНАНСИРАЊЕ НА ФУНКЦИЈЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО 1991 ГОДИНА****Член 1**

Во Одлуката за привремено финансирање на функциите на Социјалистичка Република Македонија во 1991 година („Службен весник на СРМ“ број 46/90), во називот на Одлуката зборовите: „функциите на Социјалистичка Република Македонија“ се заменуваат со зборовите: „општите општествени и на заедничките потреби“.

Член 2

Во член 1 зборовите: „31 март 1991 година, се врши привремено финансирање на функциите на Социјалистичка Република Македонија“ се заменуваат со зборовите: „30 јуни 1991 година, се врши привремено финансирање на општите општествени и на заедничките потреби“.

Член 3

Во член 2 став 1 се менува и гласи:

„Привременото финансирање, врз основа на оваа одлука, се врши во висина на извршените расходи за општите општествени и за заедничките потреби во периодот јули-декември 1990 година, во вкупен износ од 4.343.473.443 динари“

Во ставот 2 зборовите: „Републичкиот секретаријат“ се заменуваат со зборот „Министерство“.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 08-1527/1

18 април 1991 година

Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ,
Стојан Андов, с. р.

200

Врз основа на член 183 од Деловникот на Собранието на СРМ, Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на седницата одржана на 18 април 1991 година, донесе

О Д Л У К А**ЗА ФОРМИРАЊЕ И СОСТАВ НА ОДБОР ЗА ОДБЕЛЕЖУВАЊЕ НА 50-ГОДИШНИНАТА ОД ПОЧЕТОКОТ НА НОВ НА МАКЕДОНИЈА**

1. Се формира Одбор за одбележување на 50-годишнината на почетокот на НОВ на Македонија со следниов состав:

а) Претседател

Киро Глигоров, претседател на Републиката

б) Членови:

1. Васил Тупурковски, член на Претседателството на СФРЈ од СРМ;

2. Стојан Андов, претседател на Собранието на СРМ;

3. д-р Никола Кљусев, претседател на Владата на СРМ;

4. Јордан Арсов, претседател на Уставниот суд на Македонија;

5. Тодор Атанасовски, претседател на Сојузот на здруженија на НОВ од Македонија;

6. проф. Јордан-Поп Јорданов, претседател на Македонската академија на науките и уметностите;

7. проф. д-р Драги Данев, ректор на Универзитетот во Скопје;

8. проф. Божидар Герамитчиоски, ректор на Универзитетот во Битола;

9. Драги, Арсов, потпретседател на Собранието на СРМ, ВМРО-ДПМНЕ,

10. Тито Петковски, потпретседател на Собранието на СРМ, СКМ-ПДП;

11. Целадин Мурати, потпретседател на Собранието на СРМ, ПДП;

12. Киро Поповски, потпретседател на Собранието на СРМ, СПМ;

13. д-р Владо Ивановски, директор на Институтот за национална историја;

14. Мугбил Бејзат, претседател на Демократскиот сојуз на Турците;

15. Фаик Абди, претседател на Партијата за целосна еманципација на Ромите;

16. Тодор Чаловски, претседател на Друштвото на писателите на Македонија; и

17. Фиданка Танасковска, претседател на Здружението на новинарите на Македонија.

II. Оваа одлука стапува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 08-1508
18 април 1991 година
Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ,
Стојан Андов, с. р.

201.

Врз основа на член 183 од Деловникот на Собранието на СРМ, Собранието на Социјалистичка Република Македонија на седницата одржана на 18 април 1991 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ФОРМИРАЊЕ И СОСТАВ НА ПРАТЕНИЧКА ГРУПА ЗА СЛЕДЕЊЕ НА ОРГАНИЗАЦИЈАТА, СПРОВЕДУВАЊЕТО И ОБРАБОТКАТА НА ПОДАТОЦИТЕ НА ПОПИСОТ НА НАСЕЛЕНИЕТО, ДОМАКИНСТВОТА, СТАНОВИТЕ И ЗЕМЈОДЕЛСКИТЕ СТОПАНСТВА ВО 1991 ГОДИНА

I. Се формира Пратеничка група за следење на организацијата, спроведувањето и обработката на податоците на Пописот на населението, домаќинствата, становите и земјоделските стопанства во 1991 година со следниот состав:

Михаил Пановски, раководител на групата;
Ташко Киров, член;
Кирил Ковачевски, член;
Веќко Личоски, член;
Горѓи Бојковски, член;
Душко Горѓевски, член;
Флоре Масалковски, член;
Божо Рајчески, член;
Целадин Мурати, член;
Ферид Садику, член;
Наум Симјановски, член;
Теодосија Пауновски, член; и
Димитар Трпеновски, член.

II. Пратеничката група има задача да изврши увид во организацијата, спроведувањето и обработката на податоците од Пописот на населението, домаќинствата, становите и земјоделските стопанства во 1991 година.

За спроведувањето на своите задачи Пратеничката група може да изврши увид во пописните материјали, документацијата на Републичкиот завод за статистика и непосредно во општините.

Пратеничката група ќе соработува со Републичкиот завод за статистика и пописните комисији.

За своите согледувања и ставови, во соработка со Владата на Социјалистичка Република Македонија, пратеничката група ќе го извести Собранието на СРМ.

III. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 08-1463/1
18 април 1991 година
Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ,
Стојан Андов, с. р.

202.

Врз основа на член 154 став 4 од Законот за водите („Службен весник на СРМ“ број 6/81), Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на седницата одржана на 16 и 18 април 1991 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА СОБРАНИЕТО НА СРМ НА ГОДИШНАТА ПРОГРАМА ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ЗДРУЖЕНИТЕ СРЕДСТВА ОД ПРИДОНЕСИТЕ ЗА ВОДОСТОПАНСТВОТО ЗА НАМЕНИ ОД ПОШИРОК ИНТЕРЕС ВО ОБЛАСТА НА ВОДОСТОПАНСТВОТО ЗА 1991 ГОДИНА

Собранието на Социјалистичка Република Македонија дава согласност на Годишната програма за користење на здружените средства од придонесите за водостопанството за намени од поширок интерес во областа на водостопанството за 1991 година, што Собранието на Републичката самоуправни интересна заедница за водостопанство ја донесе на седницата одржана на 21 декември 1990 година.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 08-1534/1
18 април 1991 година
Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ,
Стојан Андов, с. р.

203.

Врз основа на член 117 став 2 од Законот за патиштата („Службен весник на СРМ“ број 15/80, 26/80, 18/82, 13/86, 28/88, 25/89 и 10/90), Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на седницата одржана на 18 април 1991 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ПОТВРДУВАЊЕ НА ГОДИШНАТА ПРОГРАМА ЗА ИЗГРАДБА, ОДРЖУВАЊЕ И РЕКОНСТРУКЦИЈА НА МАГИСТРАЛНАТА И РЕГИОНАЛНАТА ПАТНА МРЕЖА ВО СР МАКЕДОНИЈА ЗА 1991 ГОДИНА

Се потврдува Годишната програма за изградба одржување и реконструкција на магистралната и регионалната патна мрежа во СР Македонија за 1991 година што ја донесе Собранието на Републичката самоуправни интересна заедница за патишта, на седница одржана на 26 декември 1990 година.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 08-1535/1
18 април 1991 година
Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ,
Стојан Андов, с. р.

204.

Врз основа на член 235 став 1 од Законот за безбедност на сообраќајот на патиштата („Службен весник на СРМ“ број 21/84, 31/84 и 32/85) Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на седницата одржана на 18 април 1991 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА ПРЕСМЕТКАТА НА ПРИХОДИТЕ И РАСХОДИТЕ ЗА РАСПРЕДЕЛБА И КОРИСТЕЊЕ НА СРЕДСТВАТА ЗА РАБОТА НА РЕПУБЛИЧКИОТ, ГРАДСКИОТ И ОПШТИНСКИТЕ СОВЕТИ ЗА БЕЗБЕДНОСТ НА СООБРАЌАЈОТ НА ПАТИШТАТА ЗА 1991 ГОДИНА

Се одобрува Пресметката на приходите и расходите за распределба и користење на средствата за работа на Републичкиот, Градскиот и општинските совети за безбедност на сообраќајот на патиштата за 1991 година, што ја донесе Републичкиот совет за безбедност на сообраќајот на патиштата, на седницата одржана на 26 февруари 1991 година.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 08-1538/1

18 април 1991 година
Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ,
Стојан Андов, с. р.

205.

Врз основа на член 235 став 1 од Законот за безбедност на сообраќајот на патиштата („Службен весник на СРМ“ број 21/84, 31/84 и 32/85), Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на седницата одржана на 18 април 1991 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА ЗАВРШНАТА СМЕТКА НА ПРИХОДИТЕ И РАСХОДИТЕ ЗА РАБОТАТА НА РЕПУБЛИЧКИОТ СОВЕТ ЗА БЕЗБЕДНОСТ НА СООБРАЌАЈОТ НА ПАТИШТАТА ЗА 1990 ГОДИНА

Се одобрува Завршната сметка на приходите и расходите за работата на Републичкиот совет за безбедност на сообраќајот на патиштата за 1990 година, што ја донесе Републичкиот совет за безбедност на сообраќајот на патиштата, на седницата одржана на 26 февруари 1991 година.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 08-1537

18 април 1991 година
Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ,
Стојан Андов, с. р.

206.

Врз основа на член 36 став 1 од Законот за Народната банка на Македонија („Службен весник на СРМ“ број 43/89) Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на седницата одржана на 16 и 18 април 1991 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ПОТВРДУВАЊЕ НА ГОДИШНАТА СМЕТКА НА НАРОДНАТА БАНКА НА МАКЕДОНИЈА ЗА 1990 ГОДИНА

1. Се потврдува Годишната сметка на Народната банка на Македонија за 1990 година, што ја донесе Советот на Народната банка на Македонија на седницата, одржана на 12 март 1991 година.

2. Вишокот на приходите над расходите на Народната банка на Македонија за 1990 година во износ од 100.918.903,20 динари, ќе се употреби за:

1. Економско-финансиска консолидација на земјоделството, во износ од 60.500.000,00
2. Дополнителни средства на Републичкиот фонд за кредитирање на побрзиот развој на стопански недоволно развиените краишта во износ од 13.312.903,20
3. Учество на Републиката во финансирањето на Програмата за пошумување на голините и за мелиорации на слабопродуктивните, ниско-стеснети и деградирани шуми и честащи, во износ од 3.280.000,00
4. Учество на Републиката во финансирањето на Програмата за истражувачки работи во рударството, во износ од 8.170.000,00
5. Намирување на ненамирните обврски по ино кредити за ХМС „Стрежево“ — Битола 5.656.000,00
6. Намирување на обврските настанати со реконструкцијата на Аеродромот „Охрид“, во износ од 10.000.000,00

3. Распоредот на средствата од точка 2 потточка 1 на оваа одлука ќе го изврши Владата на СР Македонија на предлог на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство, а пренесувањето ќе го изврши Народната банка на Македонија.

4. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 08-1538/1

18 април 1991 година
Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ,
Стојан Андов, с. р.

207.

Врз основа на член 36 став 1 од Законот за Народната банка на Македонија („Службен весник на СРМ“ број 43/89), Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на седницата одржана на 16 и 18 април 1991 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ПОТВРДУВАЊЕ НА ФИНАНСИСКИОТ ПЛАН НА НАРОДНАТА БАНКА НА МАКЕДОНИЈА ЗА 1991 ГОДИНА

Се потврдува Финансискиот план на Народната банка на Македонија за 1991 година, што го донесе Советот на Народната банка на Македонија на седницата одржана на 12 март 1991 година.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 08-1539/1

18 април 1991 година
Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ,
Стојан Андов, с. р.

208.

Врз основа на член 89 од Законот за редовните судови („Службен весник на СРМ“ број 10/76, 30/77, 36/77, 9/78, 27/78, 46/82, 11/87, 24/88 и 10/90), Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на седницата одржана на 18 април 1991 година, донесе

О Д Л У К А**ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА СУДИЈА НА ОПШТИНСКИОТ СУД ВО КОЧАНИ**

I. Се разрешува од должноста судија на Општинскиот суд во Кочани

Глигор Едровски по сопствено барање.

II. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 08-1445

18 април 1991 година

Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ,
Стојан Андов, с. р.

209.

Врз основа на член 89 од Законот за редовните судови („Службен весник на СРМ“ број 10/76, 30/77, 36/77, 9/78, 27/78, 46/82, 11/87, 24/88 и 10/90), Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на седницата одржана на 18 април 1991 година, донесе

О Д Л У К А**ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА СУДИЈА НА ОПШТИНСКИОТ СУД СКОПЈЕ II — СКОПЈЕ**

I. Се разрешува од должноста судија на Општинскиот суд Скопје II — Скопје

Владо Петров, по сопствено барање.

II. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 08-1444

18 април 1991 година

Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ,
Стојан Андов, с. р.

210.

Врз основа на член 94 став 2 од Законот за органите на управата („Службен весник на СРМ“ број 40/90), Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на седницата одржана на 18 април 1991 година, донесе

О Д Л У К А**ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСЕДАТЕЛ НА РЕПУБЛИЧКАТА КОМИСИЈА ЗА ОДНОСИ СО ВЕРСКИТЕ ЗАЕДНИЦИ**

I. За претседател на Републичката комисија за односи со верските заедници се именува д-р Блаже Ристовски, потпретседател на Владата на СРМ.

II. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 08-1490/1

18 април 1991 година

Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ,
Стојан Андов, с. р.

211.

Врз основа на член 142 став 2 од Законот за органите на управата („Службен весник на СРМ“ број 40/90), Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на седницата одржана на 18 април 1991 година, донесе

О Д Л У К А**ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЗАМЕНИК НА ПРЕТСЕДАТЕЛОТ НА РЕПУБЛИЧКАТА КОМИСИЈА ЗА ОДНОСИ СО ВЕРСКИТЕ ЗАЕДНИЦИ**

I. Се разрешува од должноста заменик на претседателот на Републичката комисија за односи со верските заедници

Драгољуб Димовски, поради истек на времето за кое е именуван.

II. За заменик на претседателот на Републичката комисија за односи со верските заедници се именува

Славе Николовски-Катин.

III. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 08-1486/1

18 април 1991 година

Скопје

Претседател

на Собранието на СРМ,

Стојан Андов, с. р.

212.

Врз основа на член 18 од Законот за Републичкиот фонд за кредитирање на побрзиот развој на стопански недоволно развиените краишта („Службен весник на СРМ“ број 48/74), Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на седницата одржана на 18 април 1991 година, донесе

О Д Л У К А**ЗА ИМЕНУВАЊЕ ДИРЕКТОР НА РЕПУБЛИЧКИОТ ФОНД ЗА КРЕДИТИРАЊЕ НА ПОБРЗИОТ РАЗВОЈ НА СТОПАНСКИ НЕДОВОЛНО РАЗВИЕНИТЕ КРАИШТА**

I. За директор на Републичкиот фонд за кредитирање на побрзиот развој на стопански недоволно развиените краишта се именува

д-р Наумче Белковски, досегашен директор на Фондот.

II. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 08-1484/1

18 април 1991 година

Скопје

Претседател

на Собранието на СРМ,

Стојан Андов, с. р.

213.

Врз основа на член 62 од Законот за научно-истражувачката дејност („Службен весник на СРМ“ број 16/85 и 12/90), Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на седницата одржана на 18 април 1991 година, донесе

О Д Л У К А**ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА НА СОВЕТОТ НА ИНСТИТУТОТ ЗА ФОЛКЛОР „МАРКО ЦЕПЕНКОВ“ — СКОПЈЕ, СО КОЈА ЗА ДИРЕКТОР НА ИНСТИТУТОТ Е ИМЕНУВАН Д-Р БЛАГОЈ СТОИЧКОВСКИ**

I. Се дава согласност на Одлуката на Советот на Институтот за фолклор „Марко Цепенков“ — Скопје, со која за директор на Институтот е именуван д-р Благој Стоичковски

II. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 08-1443/1
18 април 1991 година
Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ,
Стојан Андов, с. р.

214.

Врз основа на член 40 од Законот за Службата на општественото книговодство во Социјалистичка Република Македонија („Службен весник на СРМ“ број 44/85), Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на седницата одржана на 18 април 1991 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИЗБОР НА ЧЛЕНОВИ НА СОВЕТОТ НА СЛУЖБАТА НА ОПШТЕСТВЕНОТО КНИГОВОДСТВО ВО СР МАКЕДОНИЈА

I. За членови во Советот на Службата на општественото книговодство во СР Македонија, од редот на пратениците во Собранието на СРМ се избираат:

Ламбе Арнауовски, пратеник во Собранието на СРМ,

м-р Јаким Ивановски, пратеник во Собранието на СРМ,

м-р Иван Иванов, пратеник во Собранието на СРМ и

Ристо Стаменов, пратеник во Собранието на СРМ.

II. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 08-1481/1
18 април 1991 година
Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ,
Стојан Андов, с. р.

215.

Врз основа на член 62 од Законот за социјална заштита („Службен весник на СРМ“ број 9/86), Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на седницата одржана на 18 април 1991 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИК НА ОПШТЕСТВЕНАТА ЗАЕДНИЦА ВО СОВЕТОТ НА ЗАВОДОТ ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈА НА ДЕЦА И МЛАДИНЦИ СО ОПШТЕТЕН ВИД „ДИМИТАР ВЛАХОВ“ — СКОПЈЕ

1. Во Советот на Заводот за рехабилитација на деца и младинци со општетен вид „Димитар Влахов“ — Скопје, се именува

Ристо Јованов, пратеник во Собранието на СРМ.

II. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 08-1483/1
18 април 1991 година
Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ,
Стојан Андов, с. р.

216.

Врз основа на член 248 од Законот за насочено образование („Службен весник на СРМ“ број 16/85, 29/86, 7/88, 18/89, 29/89 и 12/90), Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на седницата одржана на 18 април 1991 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ НА ОПШТЕСТВЕНАТА ЗАЕДНИЦА ВО СОВЕТОТ НА ВИШАТА МЕДИЦИНСКА ШКОЛА ВО БИТОЛА

I. Се разрешуваат од должноста претставници на општествената заедница во Советот на Вишата медицинска школа во Битола, поради истек на времето за кое се избрани:

д-р Љубен Доревски,

Тоде Горевски и

д-р Љубиша Чичиќ.

II. За претставници на општествената заедница во Советот на Вишата медицинска школа во Битола, се именуваат:

Томислав Пецаков, пратеник во Собранието на СРМ,

Гоце Андоновски, пратеник во Собранието на СРМ и

Димитар Трпеноски, пратеник во Собранието на СРМ.

III. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 08-1482/1
18 април 1991 година
Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ,
Стојан Андов, с. р.

217.

Врз основа на член 62 од Законот за социјална заштита („Службен весник на СРМ“ бр. 9/86) Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на седницата одржана на 18 април 1991 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ НА ОПШТЕСТВЕНАТА ЗАЕДНИЦА ВО СОВЕТОТ НА ЗАВОДОТ ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈА НА ДЕЦА И МЛАДИНЦИ — СКОПЈЕ

I. Се разрешуваат од должноста претставниците на општествената заедница во Советот за рехабилитација на деца и младинци — Скопје, поради истек на времето за кое биле именувани:

Кирил Алексовски и

Живко Новевски.

II. За претставници на општествената заедница во Советот на Заводот за рехабилитација на деца и младинци — Скопје се именуваат:

Зорица Велкова, секретар на РО на Синдикатот на работниците од здравството и социјалната заштита — Скопје и

Добринка Цибрева, директор на Центарот за социјални работи — Скопје.

III. Оваа одлука стапува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 08-1480/1
18 април 1991 година
Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ,
Стојан Андов, с. р.

218.

Врз основа на член 248 став 3 од Законот за насоченото образование („Службен весник на СРМ“ бр. 16/85, 2/86, 29/86, 7/88, 18/89, 29/89 и 12/90), Собранието на Социјалистичка Република Македонија на седницата одржана на 18 април 1991 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ НА ОПШТЕСТВЕНАТА ЗАЕДНИЦА ВО СОВЕТОТ НА ШУМАРСКИОТ ФАКУЛТЕТ — СКОПЈЕ

I. Се разрешуваат од должноста претставници на општествената заедница во Советот на Шумарскиот факултет — Скопје, поради истек на времето за кое биле именувани:

Милутин Маниќ;
инж. Ристо Николов;
инж. Перица Петровски;
Јован Петровски; и
инж. Драги Трајановски.

II. За претставници на општествената заедница во Советот на Шумарскиот факултет во Скопје се именуваат:

Тиме Андонов, пратеник во Собранието на СРМ и директор на ШИК „Плачковица“ — Радовиш;
инж. Перица Петровски, вработен во Шумско стопанство „Караџица“ — Скопје;
м-р Шабан Превала, пратеник во Собранието на СРМ;

Вера Србиновска, дипл. правник вработена во Стрчните служби на Собранието на СРМ; и
Петре Трајковски, пратеник во Собранието на СРМ.

III. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 08-1479/1 Претседател
18 април 1991 година на Собранието на СРМ,
Скопје Стојан Андов, с. р.

219.

Врз основа на член 248 став 3 од Законот за насоченото образование („Службен весник на СРМ“ бр. 16/85, 2/86, 29/86, 7/88, 18/89, 29/89 и 12/90), Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на седницата одржана на 18 април 1991 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ НА ОПШТЕСТВЕНАТА ЗАЕДНИЦА ВО СОВЕТОТ НА АРХИТЕКТОНСКИОТ ФАКУЛТЕТ ВО СКОПЈЕ

I. Се разрешуваат од должноста претставниците на општествената заедница во Советот на Архитектонскиот факултет во Скопје, поради истек на времето за кое биле именувани:

Блаже Ристоманов и
инж. Ѓорѓи Пуаковски.

II. За претставници на општествената заедница во Советот на Архитектонскиот факултет во Скопје, се именуваат:

Димитар Димитровски, пратеник во Собранието на СРМ, самостоен советник во Заводот за урбанизам и проектирање — Битола и

Ѓорѓи Бојковски, ген. директор на ГП „Козјак“ — Куманово.

III. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 08-1478/1 Претседател
18 април 1991 година на Собранието на СРМ,
Скопје Стојан Андов, с. р.

220.

Врз основа на член 62 од Законот за социјална заштита („Службен весник на СРМ“ бр. 9/86), Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на седницата одржана на 18 април 1991 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИК НА ОПШТЕСТВЕНАТА ЗАЕДНИЦА ВО СОВЕТОТ НА ЗАВОДОТ ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈА НА ДЕЦА СО ОПШТЕТЕН СЛУХ „КОЧО РАЦИН“ — БИТОЛА

I. Се разрешува претставникот на општествената заедница во Советот на Заводот за рехабилитација на деца со општетен слух „Кочо Рацин“ — Битола, поради истек на времето за кое е именуван,

Димитар Јанкуловски.

II. За претставник на општествената заедница во Советот на Заводот за рехабилитација на деца со општетен слух „Кочо Рацин“ — Битола, се именува

Трајан Мицевски, пратеник во Собранието на СРМ.

III. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 08-1477/1
18 април 1991 година
Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ,
Стојан Андов, с. р.

221.

Врз основа на член 248 од Законот за насоченото образование („Службен весник на СРМ“ бр. 16/85, 2/86, 29/86, 7/88, 18/89, 29/89 и 12/90) Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на седницата одржана на 18 април 1991 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ ВО СОВЕТОТ НА ОПШТЕСТВЕНАТА ЗАЕДНИЦА ВО СОВЕТОТ НА ЦЕНТАРОТ ЗА ОБРАЗОВАНИЕ НА КАДРИ ЗА БЕЗБЕДНОСТ И ОПШТЕСТВЕНА САМОЗАШТИТА „ЕЛИСИЕ ПОПОВСКИ — МАРКО“ — СКОПЈЕ

I. Се разрешуваат претставниците на општествената заедница во Советот на Центарот за образование на кадри за безбедност и општествена самозаштита „Елисије Поповски — Марко“ — Скопје, поради истек на времето за кое биле именувани:

Русе Нелковски и
Киро Димовски

II. За претставници на општествената заедница во Советот на Центарот за образование на кадри за безбедност и општествена самозаштита „Елисије Поповски — Марко“ во Скопје се именуваат:

Ѓулистана Јумеровска, пратеник во Собранието на СРМ и

Марко Димитров, директор на Средното фискално училиште „Методија Митевски — Брицо“ — Скопје.

III. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 08-1476/1
18 април 1991 година
Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ,
Стојан Андов, с. р.

222.

Врз основа на член 89 став 5 од Законот за енергетика („Службен весник на СРМ“ бр. 41/87) Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на седницата одржана на 18 април 1991 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ НА ОПШТЕСТВЕНАТА ЗАЕДНИЦА ВО СОВЕТОТ НА РО РАФИНЕРИЈА НА НАФТА „СКОПЈЕ“ — СКОПЈЕ

I. Се разрешуваат претставниците на општествената заедница во Советот на РО — Рафинерија на нафта „Скопје“ — Скопје, поради истек на времето за кое биле именувани:

Кирил Серафимов;
Небојша Јанкуловски; и
Јованка Дончевска.

II. За претставници на општествената заедница во Советот на РО — Рафинерија на нафта „Скопје“ — Скопје се именуваат:

Сретен Аџимовски, „Макпетрол“ Скопје;
Перо Ѓорѓиев, пратеник во Собранието на СРМ; и
Михаил Пановски, пратеник во Собранието на СРМ.

III. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 08-1475/1
18 април 1991 година
Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ,
Стојан Андов, с. р.

223.

Врз основа на член 61 од Законот за избор на органите на управата и на другите органи во организациите на здружениот труд („Службен весник на СРМ“ бр. 42/77, 3/87 и 48/88), Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на седницата одржана на 18 април 1991 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИЗБОР НА ЧЛЕНОВИ НА КОНКУРСНАТА КОМИСИЈА ЗА ИМЕНУВАЊЕ ДИРЕКТОР НА ЗАВОДОТ ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈА НА ДЕЦА И МЛАДИНЦИ СО ОШТЕТЕН ВИД „ДИМИТАР ВЛАХОВ“ — СКОПЈЕ

I. За членови на Конкурсната комисија за именување директор на Заводот за рехабилитација на деца и младинци со оштетен вид „Димитар Влахов“ — Скопје, се избираат:

д-р Ѓулистана Јумеровска, пратеник во Собранието на СРМ и

Лилјана Иванова, дипломиран правник во Стручните служби на Собранието на СРМ.

II. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 08-1474/1
18 април 1991 година
Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ,
Стојан Андов, с. р.

224.

Врз основа на член 61 од Законот за избор на органите на управување и на другите органи во организациите на здружениот труд („Службен весник на СРМ“ бр. 42/77, 3/87 и 48/88), Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на седницата одржана на 18 април 1991 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИЗБОР НА ЧЛЕНОВИ НА КОНКУРСНАТА КОМИСИЈА ЗА ИМЕНУВАЊЕ ДИРЕКТОР НА АНСАМБЛОТ ЗА НАРОДНИ ИГРИ И ПЕСНИ „ТАНЕЦ“ — СКОПЈЕ

I. За членови на Конкурсната комисија за именување директор на Ансамблот за народни игри и песни „Танец“ — Скопје, се избираат:

Ратка Димитрова, пратеник во Собранието на СРМ и

Фаик Абди, пратеник во Собранието на СРМ.
II. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 08-1473/1
18 април 1991 година
Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ,
Стојан Андов, с. р.

225.

Врз основа на член 13 од Законот за НИРО Службен весник на Социјалистичка Република Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 43/80), Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на седницата одржана на 18 април 1991 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИЗБОР НА ЧЛЕНОВИ НА КОНКУРСНАТА КОМИСИЈА ЗА ИМЕНУВАЊЕ ДИРЕКТОР НА НИРО СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

I. За членови на Конкурсната комисија за именување директор на НИРО Службен весник на СРМ, се избираат:

Ефтим Таковски, новинар и
Зоран Крстевски, пратеник во Собранието на СРМ.

II. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 08-1470/1
18 април 1991 година
Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ,
Стојан Андов, с. р.

226.

Врз основа на член 61 од Законот за избор на органите на управата и на другите органи во организациите на здружениот труд („Службен весник на СРМ“ бр. 42/77, 3/87 и 48/88), Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на седницата одржана на 18 април 1991 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИЗБОР НА ЧЛЕНОВИ НА КОНКУРСНАТА КОМИСИЈА ЗА ИМЕНУВАЊЕ ДИРЕКТОР НА ИНСТИТУТОТ ЗА ОРТОПЕДИЈА И ТРАУМАТОЛОГИЈА — ОХРИД

I. За членови на Конкурсната комисија за именување директор на Институтот за ортопедија и трауматологија Охрид, се избираат:

Адо Спироски, пратеник во Собранието на СРМ, и Димитар Трпеноски, пратеник во Собранието на СРМ.

II. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 08-1469/1
18 април 1991 година
Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ,
Стојан Андов, с. р.

227.

Врз основа на член 61 од Законот за избор на органите на управување и на другите органи во органите на здружениот труд („Службен весник на СРМ“ бр. 42/77, 3/87 и 48/88), Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на седницата одржана на 18 април 1991 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИЗБОР НА ЧЛЕНОВИ НА КОНКУРСНАТА КОМИСИЈА ЗА ИМЕНУВАЊЕ ДИРЕКТОР НА ИНСТИТУТОТ ЗА БЕЛОДРОБНИ ЗАБОЛУВАЊА И ТУБЕРКУЛОЗА НА СРМ

I. За членови на Конкурсната комисија за именување директор на Институтот за белодробни заболувања и туберкулоза на СРМ, се избираат:

Јован Николов, пратеник во Собранието на СРМ и Томислав Стефковски, пратеник во Собранието на СРМ.

II. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 08-1468/1
18 април 1991 година
Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ,
Стојан Андов, с. р.

228.

Врз основа на член 257 став 3 од Законот за насоченото образование („Службен весник на СРМ“ бр. 16/85, 18/89 и 12/90), Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на седницата одржана на 18 април 1991 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИЗБОР НА ЧЛЕНОВИ НА КОНКУРСНАТА КОМИСИЈА ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ДИРЕКТОР НА ПЕДАГОШКАТА АКАДЕМИЈА „КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ — СКОПЈЕ

I. За членови на Конкурсната комисија за разрешување директор на Педагошката академија „Климент Охридски“ — Скопје, се избираат:

Коле Луловски, пратеник во Собранието на СРМ и Димитар Поповски, пратеник во Собранието на СРМ.

II. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 08-1467/1
18 април 1991 година
Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ,
Стојан Андов, с. р.

229.

Врз основа на член 61 од Законот за избор на органите на управата и на другите органи во организациите на здружениот труд („Службен весник на СРМ“ бр. 42/77, 3/87 и 48/88) Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на седницата одржана на 18 април 1991 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИЗБОР НА ЧЛЕНОВИ НА КОНКУРСНАТА КОМИСИЈА ЗА ИМЕНУВАЊЕ ДИРЕКТОР НА РО — МУЗЕЈ НА МАКЕДОНИЈА, АРХЕОЛОШКИ, ЕТНОЛОШКИ И ИСТОРИСКИ — СКОПЈЕ

I. За членови на Конкурсната комисија за именување директор на РО — Музеј на Македонија, Археолошки, Етнологски и Историски — Скопје се избираат:

Никола Крстевски, пратеник во Собранието на СРМ и

д-р Михајло Горѓиевски, вработен во Народната и Универзитетска библиотека „Климент Охридски“ — Скопје.

II. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 08-1466/1
18 април 1991 година
Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ,
Стојан Андов, с. р.

230.

Врз основа на член 61 од Законот за избор на органите на управата и на другите органи во организациите на здружениот труд („Службен весник на СРМ“ бр. 42/77, 3/87 и 48/88) Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на седницата одржана на 18 април 1991 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИЗБОР НА ЧЛЕНОВИ НА КОНКУРСНАТА КОМИСИЈА ЗА ИМЕНУВАЊЕ ДИРЕКТОР НА РО ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ФИЛМОВИ „ВАРДАР-ФИЛМ“ — СКОПЈЕ

I. За членови на Конкурсната комисија за именување директор на РО за производство на филмови „Вардар-филм“ — Скопје, се избираат:

Зоран Крстевски, пратеник во Собранието на СРМ и

Вјекослав Ангеловски, дипломиран правник во Собранието на СРМ.

II. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 08-1465/1
18 април 1991 година
Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ,
Стојан Андов, с. р.

231.

Врз основа на член 61 од Законот за научно-истражувачката дејност („Службен весник на СРМ“ бр. 16/85 и 12/90) Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на седницата одржана на 18 април 1991 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИЗБОР НА ЧЛЕНОВИ НА КОНКУРСНАТА КОМИСИЈА ЗА ИМЕНУВАЊЕ ДИРЕКТОР НА ИНСТИТУТОТ ЗА НАЦИОНАЛНА ИСТОРИЈА — СКОПЈЕ

I. За членови на Конкурсната комисија за именување директор на Институтот за национална историја — Скопје, се избираат:

Љубомир Поповски, пратеник во Собранието на СРМ, и

Михаил Пановски, пратеник во Собранието на СРМ.

II. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 08-1464/1

18 април 1991 година
Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ,
Стојан Андоров, с. р.

232.

Врз основа на член 318 став 2 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија, а во согласност со Женевската декларација за правата на детето од 1924 година и Декларацијата на Обединетите нации за правата на детето од 1959 година, Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на седницата одржана на 18 април 1991 година донесе

ДЕКЛАРАЦИЈА

**ЗА ЗАШТИТА НА ДЕТЕТО ОД ПОЛИТИЧКА
МАНИПУЛАЦИЈА И ЗЛОУПОТРЕБА**

Собранието на СР Македонија

Сметайќи дека детето треба да биде во целост подготвено да живее самостојно во општеството и да биде воспитано во духот на мир, достоинство, толеранција, слобода, рамноправност и солидарност;

имајќи го предвид значењето на традициите и културните вредности на македонскиот народ и народностите кои живеат во СР Македонија, за заштита и складен развој на детето, и

тргнувајќи од принципите прокламирани во Повелбата на Обединетите нации, Женевската декларација за правата на детето од 1924 година, Декларацијата на Обединетите нации за правата на детето од 1959 година, Конвенцијата на Обединетите нации за правата на детето од 1989 година, Меѓународниот пакт за граѓанските и политичките права (членовите 23 и 24) и Меѓународниот пакт за економските, социјалните и културните права (член 10), Уставот на СРМ и законските акти од сферата на детската заштита, се обврзува на детето да му обезбеди основна грижа и помош како придонес кон социјалниот напредок, подигањето на културните стандарди и поголема слобода во Македонија.

Да обезбеди целосен и складен развој на детето без политички манипулации и злоупотреби, а врз хуманистичките и правни основи, со кои:

1. Секое дете има вродено право на живот.

2. Сите деца имаат еднакви права и слободи, без оглед на социјалното потекло, имотната состојба, националната и етничка припадност, вероисповеста, способноста, раѓањето или друг статус на детето или неговиот родител или законски старател.

3. Во сите активности што се однесуваат на децата, од примарно значење се интересите на детето, без оглед на тоа дали ги спроведуваат законодавни тела или административни органи, судови, јавни и други институции за социјална заштита.

4. Државните органи на СР Македонија ги преземаат сите потребни мерки за да се обезбеди заштита на детето од сите форми на дискриминација или казна заснована врз национална, верска или статусна припадност, заштита на детето од економско злоупотребување и искористување од страна на нивните родители или други лица, а коешто се состои во наведување на вршење кривични дела, проституција, просење и други инкриминирани и асоцијални појави, користење за снимање на порнографски филмови и слично.

5. Државните органи на СР Македонија обезбедуваат целосни услови детето да биде воспитано во духот на мирот, достоинството, толеранцијата, слободата, рамноправноста и солидарноста.

6. Детето има право на слобода на мислење, совест и вероисповед.

Слободата на вероисповед може да подлежи само на оние ограничувања што се пропишани со закон и што се неопходни заради заштита на јавната безбедност, ред, здравје или морал или на основните права и слободи на други.

7. Детето има право на слобода на здружување и слобода на мирно собирање.

Таа слобода подлежи само на ограничувања што се пропишани со закон и што се неопходни во демократското општество во интерес на националната безбедност или јавната безбедност, јавниот ред, заштита на јавното здравје или морал или заштита на правата и слободите на други.

8. Детето има право на информација од различни национални и меѓународни извори, посебно оние што имаат за цел унапредување на неговото социјално, духовно и морално добро и физичко и ментално здравје.

Државните органи имаат обврска да ја обезбедуваат заштитата на детето од информации и материјали што му штетат на неговото добро, имајќи ги предвид точките 5 и 6 од оваа декларација.

9. Секое дете има право под еднакви услови да стекнува образование во сите видови на училишта и во други установи за образование.

Образованието треба да биде насочено кон:

— целосен развој на личноста, надареноста, менталните и физички способности на детето;

— почитување на правата на човекот и основните слободи;

— развој и почитување на родителите на детето, неговиот национален и културен идентитет, националните вредности на Македонија и широка отвореност кон другите европски и светски национални вредности и култури; и

— подготвување на детето за одговорен живот во слободно општество, во духот на разбирање, мир, толеранција, еднаквост на половите и пријателство меѓу сите народи, етнички национални и верски групи.

Државните органи ги обезбедуваат и преземаат сите потребни законски мерки и активности со кои детето во образованието се заштитува од политичка и идеолошка манипулација, од воспоставување паралелни образовни системи врз национална основа и воспитување врз националистички, шовинистички, расни или фашистички основи.

Се забранува политичкото организирање на децата во образованието и политизацијата на нивните хуманитарни, културни, воспитни и спортски активности.

10. Државните органи во Македонија се грижат за доследно почитување на Законот за општествени организации и здруженијата на граѓани според кој тоа право го уживаат лица со наполнети 18 години старост.

Партиското и политичко организирање на децата е спротивно на хуманистичките и меѓународните правни принципи на заштита на правата на детето

Се забранува секаков вид политичка присила и организирање на децата како инструмент за политички притисок и злоупотреба и изложување на нивната физичка сигурност и здравје.

11. Ниту едно дете не може да биде лишено од слобода незаконито или самоволно.

Ниту едно дете не смее да биде подложено на мачење или свирепо, нечовечко или понижувачко казнување или постапување.

Со дете лишено од слобода се постапува човечки и со почитување на човековото достоинство и човековата личност, а детето има право на итна правна и друга соодветна помош и на итна одлука на судот или друг надлежен орган.

12. Оваа декларација ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 08-1525/1

18 април 1991 година

Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ,
Стојан Андов, с. р.

233.

Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на седницата одржана на 28 февруари, 1 март и 16 април 1991 година, го разгледа материјалот „Состојби и проблеми во репродукцијата во СРМ на почетокот од 1991 година“, а имајќи ги предвид Барањата на Советот на ССМ и неговото Претседателство за актуелната стопанска состојба, како и Предлогот на мерките на Стопанската комора на Македонија, констатира дека состојбите во стопанството на Републиката се крајно критични, опаѓаат економските активности, се нарушуваат и блокираат тековите на општествената репродукција, се манифестира висок степен на неликвидност и блокада на финансиските и пазарните текови, како и позначителен пораст на инфлацијата, што заедно со другите неповолни фактори доведува до тешки последици врз тековната состојба и врз развојот на Републиката во наредниот период и директно се одразува врз функционирањето на стопанските субјекти и организациите од општествените дејности. Значајно влијание за ваквите состојби има недоследното и нецелосно спроведување на мерките на макроекономската политика, пред сè, како резултат на нефункционирањето на инструментите на правниот систем, што доведе до хаотични состојби во стопанството и земјата во целина.

Собранието на СРМ, усвојувајќи го материјалот на Владата на СРМ, истовремено оценува дека истиот претставува добра основа за утврдување на Програмата на мерки на економската политика за 1991 година, како и за утврдување на конкретни мерки за надминување на проблемите во одделни области и сегменти на општествената репродукција.

Затоа се задолжува Владата на СР Македонија во рамките на развојните и билансните можности определбите и мерките содржани во овие заклучоци кои имаат тековен карактер да ги вгради во Програмата на мерки на економската политика во 1991 година. Определбите и задачите кои произлегуваат од нив, а кои имаат подолгорочен карактер да бидат предмет на покомплексно проучување на надлежното министерство и да се вградат во развојната политика концептирана во среднорочните развојни документи на Републиката во наредниот период.

Врз основа на расправата по споменатите материјали, на која беа изнесени бројни предлози, мислења и сугестии, Собранието на СРМ, ги утврдува следните

ЗАКЛУЧОЦИ

1. Собранието на СРМ, смета дека е неопходно на ниво на Федерација, во што пократок временски период да се реши прашањето за идното уредување на заедничките односи во земјата. Притоа, е неопходно да продолжи процесот на започнатата економска и општествена реформа како и да се донесат мерки за реализација на макроекономската политика на ниво на земјата за 1991 година, да се воспостави нормално функционирање на единствениот југословенски пазар на стоки, девизниот и пазарот на пари, капитал, работна сила и намиравање на меѓусебните побарувања на претпријатијата.

Во таа смисла, се оценува дека е потребно најитно донесување на мерки за обезбедување минимум функции на Федерацијата и на југословенскиот пазар во преодниот период, како освен предуслов за функционирање на основните институции и механизми на југословенскиот стопански систем.

2. Собранието на СРМ ја задолжува Владата на СРМ, во функција на надминување на присутните неповолни економски состојби да подготви Програма за економската политика на Републиката за 1991 година.

3. Тргувајќи од состојбите во врска со неизвршувањето на обврските на Федерацијата спрема на штата Република, бавниот процес на санација на банките, упадот во монетарниот систем, кризата во Заливот и ненаплатените побарувања на нашите претпријатија од ова подрачје, Собранието на СРМ ја задолжува Владата на СРМ, перманентно да ги следи истите и да предлага и презема мерки од нејзина надлежност. Во зависност од исполнувањето на овие обврски спрема СРМ да зависи односот на Републиката кон мерките на макроекономската политика за оваа година.

4. Собранието на СРМ ја задолжува Владата на СРМ во соработка со надлежните сојузни органи да иницира постапка, во што пократок временски период да се пристапи кон отпочнување на санација на банкарскиот систем, особено т.н. линеарна санација, како неопходен услов за санирање на стопанството. Исто така, да се обезбедат услови за нормално функционирање на девизниот пазар во земјата, како и сигурност и гарант на девизните штетни влогови на правните и физичките лица.

5. Тргувајќи од сегашните состојби во земјата кои мошне неповолно се манифестираат во финансиските текови на стопанството на Републиката, Собранието оценува дека е потребно да се донесе конзистентна програма на мерки и активности за заштита на националната економија.

Ист така, Собранието смета дека е неопходно, во што пократок временски период Владата на СРМ да подготви и на Собранието да му достави стратегија за развој на Републиката, што ќе претставува национална развојна визија. Во подготвувањето на овој документ да бидат вклучени и МАНУ и соодветни научни и стручни институции во Републиката.

6. Собранието на СРМ ја задолжува Владата на СРМ, да презема мерки за забрзување на процесите на сопственичкото реструктурирање на стопанството поради што е неопходно побрзо активирање на новифираните институции, Агенцијата за реструктурирање и развој и Републичкиот фонд за развој, во правец на формирање и мали и средни претпријатија во сите видови сопственост.

7. Имајќи предвид дека голем број од изградените капацитети врз основа на природната сировинска основа и компаративните предности недоволно се користат или пак воопшто не се користат, Собранието на СРМ оценува дека е потребно во Програмата на мерките на економската политика за 1991 година да се создадат услови за поттикнување нивно активирање и поголемо искористување. За таа цел е потребно овие капацитети да добијат адекватно место и во развојната политика со цел да се отвори процесот на нивна ревитализација.

Собранието на СРМ оценува дека, со Програмата на мерки на економската политика за 1991 годи-

на треба да се предложат мерки за подобрување на економската и финансиската положба на земјоделството како мошне значајна и стратешка област во стопанството на Републиката, особено во областа на даночната политика (продолжување со даночни ослободувања и олеснувања кои важат и во 1990 година), откупната политика (особено за разрешување на проблемите со откупот на оризот и јаболката), мерки за интервенции во земјоделството со кои ќе се обезбедува дел од средствата за изградба на мали акумулации, подигање на вештачки ливади, обезбедување на нови технологии, обезбедување на расен прилоден добиток и сл., како и да се покрене иницијатива за неопходни измени на прописите за заштита на домашното земјоделско производство од неконтролираниот увоз на земјоделски производи и други мерки кои придонесуваат за стабилизација на целокупниот развој на земјоделското производство“.

8. При утврдувањето на сопствената концепција за развој на Републиката, Собранието оценува дека е неопходно да се донесе посебна програма и да се разработат механизми и методологија за поттикнување на странскиот капитал, преку царински даночни и други олеснувања и ослободувања за вложување на пропульзивни и профитабилни гранки и врз таа основа започнување на нов инвестиционен циклус, а во функција на реструктурирање на стопанството и негово што побрзо приклучување на Европа.

9. Собранието на СРМ ја задолжува Владата на СРМ и надлежните ресорни министерства да преиспитаат одредени решенија од законските и други прописи и тоа: од Законот за продажба на станови во општествена сопственост, како и преоценување на одредбите на Одлуката за критериумите во врска со формирањето на продажната цена на становите; преиспитување на даночниот систем и воведување на нов концепт на даночен систем, со кој би се обезбедило еднакво даночно оптоварување на стопанските субјекти; од областа на личните доходи согледување на можностите за нивно исплаќање на бруто износ и самостојно намирување на обврските; преоценување на одредбите од Законот за обезбедување средства од ФНП и РФНП.

Исто така, Собранието на СРМ ја задолжува Владата на СРМ да преземе мерки за измена на одредени законски и други решенија, како што се: преиспитување на елементите за формирање на цената на електричната енергија и нејзино воведување во реални рамки; експропријација и утврдување на можноста за враќање на експропираната и одземената земја и имот; воведување на стимулации за поттикнување на износот и смалување на царинските давачки и преиспитување на решенијата за преземање на мерки на стечајната постапка, за оние претпријатија кои се доведени во оваа ситуација заради ненаплатени побарувања од други подрачја во земјата.

10. Собранието на СРМ, оценува дека неповолната материјална основа на трудот претставува ограничувачки фактор за реализирање на неопходните структурни промени и вклопување во пазарните услови на стопанисување, поради што ја задолжува Владата на СРМ, во соработка со Стопанската комора на Македонија, да ги согледаат можностите и да предложат мерки за натамошно растоварување на стопанството. На тој начин ќе се обезбедат поповолни услови за зголемување на акумулативноста и отпочнување на нов инвестиционен циклус.

11. Со оглед на тоа што моментално сериозно се нарушени теконите на платниот промет во земјата, Собранието ја задолжува Владата на СРМ, во соработка со Стопанската комора на Македонија и со Службата на општественото книговодство на Македонија да се ангажира непосредно и со контакти на овластени претставници за доследно спроведување на законите, со обезбедување на финансиска дисциплина за наплатување на побарувањата по разни основи како и реализирање на иницијативата за задолжителна мултилатерална компензација на ниво на земјата и Републиката, што ќе има директни и

индиректни позитивни ефекти врз стопанството и врз општествените дејности во Републиката.

12. Заради надминување на сè поизразените социјални тензии во Републиката, Собранието ја задолжува Владата на СРМ, во најкраток временски период да изготви програма за заштита на социјално загрозеното население, со што ќе се обезбеди поголема социјална сигурност на работните луѓе и граѓаните и нивните семејства, при што да ги има предвид барањата од Советот на Сојузот на Синдикатите на Македонија и предлозите на Стопанската комора на Македонија.

Исто така, се задолжува Владата на СРМ да изготви и програма за вишокот на работната сила од организациона поставеност, од економски причини и вишок заради рационализација и за повторно вработување и обезбедување право на работниците кои останале без работа поради реструктурирање на стопанството, во чие финансирање, покрај другите ќе се обезбедат средства што за таа намена се предвидени на ниво на Федерацијата.

13. За ублажување на тешката материјално-финансиска состојба на организациите од општествените дејности, до донесување на мерките на економската политика, се задолжува Владата на СРМ, во рамките на постојните прописи, што поитно да понуди решенија за функционирање на овие дејности, преку измена на инструментите на даночниот систем и даночната политика, со што би се создале можности за подобрување на состојбата во овие дејности.

Исто така, се оценува дека е потребно да се интензивира процесот на рационализацијата, како и да се предложи нов модел на општествена надградба (реформа во здравството и образованието), согласно со промените во стопанскиот систем, заснован на пазарен начин на стопанисување и финансирање на општествените дејности, но притоа да не се намалува квалитетот на услугите од овие дејности.

Заради финансирање на овие програми Владата на СРМ се задолжува доколку сегашните извори на средства не бидат доволни да ги покријат потребите од социјалните програми, да изготви и на Собранието на СРМ да му достави закон со кој ќе обезбеди и дополнителни извори на средства.

14. Со оглед на местото и улогата на општествените дејности потребно е Владата на СРМ да изврши согледување на одредени прашања и тоа: можноста за санирање на загубите во здравството и образованието и изнаоѓање на неповратни средства за натамошно нормално функционирање на здравствената дејност во Републиката и итно донесување на Законот за здравствена заштита, трансформација на придонесите за одделни општествени дејности во даночни стапки и утврдување на реална основица за придонесите од земјоделството и приватниот сектор, изготвување на посебен закон за третманот на инвалидизирани лица и нивното вработување, трансформација на финансирањето на сите степени на образование, освен основното образование и за истите да му предложи на Собранието на СРМ соодветни решенија.

15. Имајќи ги предвид промените во стопанскиот систем, Собранието на СРМ ја задолжува Владата на СРМ, да предложи соодветни законски решенија, со кои ќе се регулира прашањето за учество во финансирањето на општествените дејности од страна на граѓаните вработени надвор од Републиката и земјата, уважувајќи го принципот на вкупните примања на граѓаните, како и да се ангажира за доследна примена на меѓународните конвенции во областа на здравството.

16. Собранието на СРМ ја задолжува Владата на СРМ, да се ангажира околу завршување на постапката за конституирање на општинските собранија, при што нивното конституирање да не се врзува со донесувањето на Законот за локалната самоуправа.

Во врска со проблемите околу конституирањето на локалната самоуправа во општините и негативните појави во функционирањето на органите на власта во одделни општини, Собранието на СРМ ја

задолжува Владата на СРМ во што пократок временски период да му предложи на Собранието закон за локалната самоуправа.

Истовремено, потребно е да се преиспитаат, односно да се стопираат одлуките за изменување на нови функционери и раководни работници во извршните одбори на општинските собранија и општинските органи на управата, сè до донесувањето на законот за локалната самоуправа

17. Собранието на СРМ укажува дека, во процесот на трансформацијата на политичката организационост и во конституирањето на органите на власта, со истовремено одвивање на процесот на реструктурирање на стопанството, неопходно е да се изградат механизми, со кои ќе се избегнат секакви политички манипулации во претпријатијата, а посебно во определувањето на нивните раководства, со што ќе се обезбеди непречено одвивање на тековното работење и стопанската реформа.

18. Собранието на СРМ ја задолжува Владата да предложи целосна реформа на државниот апарат и администрација на сите нивоа и за намалување на буџетската и другата јавна потрошувачка.

Исто така, Собранието на СРМ ја задолжува Владата на СРМ да подготви Информација за вкупниот број на вработени во органите на управата, судовите и СИЗ-овите во општинските органи на управата и да предложи стандарди за потребниот број вра-

ботени, во согласност со економската состојба на стопанството, при што да не дојде до намалување на можностите за остварување на правата на граѓаните пред овие органи.

19. При конципирањето на мерките на економската политика за 1991 година, Собранието на СРМ ја задолжува Владата на СРМ да ги има предвид и ставовите и предлозите на Советот на Сојузот на Синдикатите на Македонија и Стопанската комора на Македонија.

20. Овие заклучоци, заедно со извештаите на работните тела на Собранието на СРМ, да се достават до Владата на СРМ, Советот на Сојузот на Синдикатите на Македонија, Стопанската комора на Македонија и Службата на општественото книговодство на Македонија и да се објават во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 08-1540

18 април 1991 година

Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ,
Стојан Андов, с. р.

ОПШТИ АКТИ НА САМОУПРАВНИТЕ ИНТЕРЕСНИ ЗАЕДНИЦИ

РЕПУБЛИЧКА СИЗ ЗА ПАТИШТА

73.

Врз основа на член 104 и 117, став втори од Законот за патишта („Службен весник на СРМ“ бр. 15/80, 26/80, 18/82, 13/86, 28/88, 27/89, 10/90 и 11/91), член 20 и 27 од Самоуправната спогодба за здружување во Републичка СИЗ за патишта и член 18 од Статутот на Републичката СИЗ за патишта, Собранието на Републичката самоуправа интересна заедница за патишта, на седницата одржана на 26 декември 1990 година, донесе

ГОДИШНА ПРОГРАМА*

ЗА ИЗГРАДБА, ОДРЖУВАЊЕ И РЕКОНСТРУКЦИЈА НА МАГИСТРАЛНАТА И РЕГИОНАЛНАТА ПАТНА МРЕЖА ВО СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА 1991 ГОДИНА

I

Со оваа програма се утврдува обемот на работите и средствата за изградба, одржување и реконструкција на магистралните и регионалните патишта во Републиката и другите активности во 1991 год., нивниот распоред и начинот на користењето.

II

Средствата за изградба, одржување и реконструкција на патиштата се утврдуваат во износ од 1.371.000 илјади динари и тоа од:

во илјади динари

1. Надоместок за патишта што се пресметува и наплатува од цената на нафтените дервати	861.000
2. Надоместоци за употреба на патиштата што се плаќаат при регистрација на моторните и приклучни возила	36.000
3. Надоместоките што ги плаќаат странските моторни возила	42.000
4. Наплата на патарина на Автопатот	120.000

5. Кредит од ЕИБ за изградба на ТЈА Титов Велес — Градско	90.000
6. Кредит од МБ по III секторски заем за патишта	114.000
7. Средства од курсни разлики	88.000
8. Останати приходи	20.000

ВКУПНО ПРИХОДИ: 1.371.000

III

Средствата во висина на приходите од 1.371.000 илјади динари ќе се користат за следните намени:

1. Одржување на патиштата	402.000
1.1. Зимско одржување	63.000
1.2. Редовно одржување	76.600
1.3. Инвестиционо одржување	227.000
1.4. Останати работи врзани со одржување (броење на сообраќајот, катастар, заштита и контрола, надзор, изградба, оперативна резерва, трошоци за наплата на патарина на автопат и др.)	35.000
2. Инвестиции	705.000
2.1. Инвестиции со учество на III секторски заем за патишта од МБ	135.000
2.1.1. Рехабилитација на Западен пат делница Кичево — Богун	
2.1.2. Реконструкција на пат Тетово — Гостивар	
2.1.3. Реконструкција рехабилитација на разни патишта Штип—Струмица	

* Оваа годишна програма ја потврди Собранието на Социјалистичка Република Македонија на седницата од 18 април 1991 година.

2.2. Реконструкции и надградби	18.000
2.2.1. Трета лента на Велешко Брдо, делница Титов Велес — Штип	18.000
2.3. Изградба	555.000
2.3.1. Довршување на ТЈА „Братство-Единство“ делница Титов Велес	
— Градско	480.000
2.3.2. Завршување на Берово — Клепало	35.000
2.3.3. Продолжување на обиколка на Крива Паланка	25.000
2.3.4. Продолжување изградбата на Струмица — Берово	15.000
3. Обврски за здружување на средства за изградба на енергетски објекти	14.000
4. Отплата на кредити	201.000
4.1. Домашни	35.000
4.2. Странски	166.000
5. Учество во изградба на локални патишта	10.000
6. Останати трошоци (студии и проектирање, доход на Стручната служба, разни провизии на банки и СОК, трошоци за функционирање на Заедницата, разни материјални трошоци и др.)	36.000
ВКУПНО РАСХОДИ:	1.371.000

IV

Годишната програма за 1991 година влегува во сила осмиот ден по објавувањето во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 14-2254/2
26 декември 1990 година
Скопје

Претседател,
Никола Танески, с. р.

Врз основа на членовите 34 и 59 од Законот за работните односи („Службен весник на СРМ“ број 20/90, 27/90 и 10/91), Министерството за труд и социјална политика

О Б Ј А В У В А

1. Загарантираниот личен доход за полно работно време на работникот за месец април 1991 година изнесува 2.205,00 динари

2. За остварување на правата во самоуправните интересни заедници за кои основ е загарантираниот личен доход, за месец април 1991 година тој изнесува 1.764,00 динари

Министер
за труд и социјална политика,
Илјаз Сабриу, с. р.

Врз основа на член 78 од Законот за редовните судови („Службен весник на СРМ“ бр. 10/76, 30/77, 36/77, 9/78, 27/78, 46/82, 11/78, 24/88, 10/90 и 11/81), Собранието на Социјалистичка Република Македонија

О Б Ј А В У В А

дека ќе врши избор на:

- Претседател на Општинскиот суд — Битола
- Претседател на Општинскиот суд — Ресен
- Еден судија на Општински суд Скопје II

Двајца судии на Општински суд Скопје I.

Се повикуваат заинтересираните кандидати кои ги исполнуваат условите од член 74 од Законот за редовните судови, пријави со биографски податоци за движењето во работата да поднесат до Собранието на СРМ — Комисија за прашања на изборите и именувањата во рок од 15 дена од денот на објавувањето.

од Комисијата за прашања на изборите и именувањата

СОДРЖИНА

Страна

178. Одлука за усвојување на предлогот за пристапување кон измена на Уставот на Социјалистичка Република Македонија	205
179. Одлука за усвојување на предлогот за пристапување кон измена на Уставот на Социјалистичка Република Македонија	205
180. Одлука за усвојување на предлогот за пристапување кон измена на Уставот на Социјалистичка Република Македонија	205
181. Одлука за прогласување на Уставниот закон за изменување и дополнување на Уставниот закон за спроведување на Амандманите од LVII до LXXX на Уставот на Социјалистичка Република Македонија	205
182. Заклучоци по Нацртот на амандманите од LXXXII до LXXXV на Уставот на СРМ	206
183. Закон за дополнување на Законот за системот на финансирањето на општините и Републиката	206
184. Закон за изменување и дополнување на Законот за вработувањето	207
185. Закон за изменување на Законот за социјална заштита	207
186. Закон за изменување и дополнување на Законот за санитарната инспекција	208
187. Закон за изменување и дополнување на Законот за инспекцијата на трудот	209
188. Закон за изменување на Законот за цивилните инвалиди од војната	210
189. Закон за изменување на Законот за дополнителна заштита на воените инвалиди	210
190. Закон за изменување на Законот за материјално обезбедување на учесниците во НОВ	211
191. Закон за изменување и дополнување на Законот за заштита на семејството чиј хранител е на задолжителна воена служба	212
192. Закон за изменување на Законот за општествената заштита на децата	212
193. Закон за изменување на Законот за одморалиштата на децата и младината	213
194. Закон за изменување и дополнување на Законот за ловот	214

195. Закон за изменување и дополнување на Законот за тутун — — — — —	214	217. Одлука за разрешување и именување претставници на општествената заедница во Советот на Заводот за рехабилитација на деца и младинци — Скопје — — —	223
196. Закон за изменување и дополнување на Законот за вино — — — — —	215	218. Одлука за разрешување и именување претставници на општествената заедница во Советот на Шумарскиот факултет во Скопје — — — — —	224
197. Закон за обезбедување средства за отстранување на последиците од земјотресот во општините Гевгелија и Валандово	216	219. Одлука за разрешување и именување претставници на општествената заедница во Советот на Архитектонскиот факултет во Скопје — — — — —	224
198. Закон за изменување и дополнување на Законот за премер, катастар и запишување на правата на недвижностите — —	217	220. Одлука за разрешување и именување претставник на општествената заедница во Советот на Заводот за рехабилитација на деца со оштетен слух „Кочо Рацин“ — Битола — — — — —	224
199. Одлука за изменување на Одлуката за привремено финансирање на функциите на СРМ во 1991 година — — — — —	219	221. Одлука за разрешување и именување претставници во Советот на општествената заедница во Советот на Центарот за образование на кадри за безбедност и општествена самозаштита „Елисие Поповски — Марко“ — Скопје — — — — —	224
200. Одлука за формирање и состав на Одбор за одбележување на 50-годишнината од почетокот на НОВ на Македонија — —	219	222. Одлука за разрешување и именување претставници на општествената заедница во Советот на РО Рафинерија на нафта „Скопје“ — Скопје — — — — —	225
201. Одлука за формирање состав на Пратеничка група за следење на организацијата, спроведувањето и обработката на податоците на Пописот на населението, домаќинствата, становите и земјоделските стопанства во 1991 година — — — — —	220	223. Одлука за избор на членови на Конкурсната комисија за именување директор на Заводот за рехабилитација на деца и младинци со оштетен вид „Димитар Влахов“ — Скопје — — — — —	225
202. Одлука за давање согласност на Собранието на СРМ на Годишната програма за користење на здружените средства од придонесите за водостопанството за намени од поширок интерес во областа на водостопанството за 1991 година — — — — —	220	224. Одлука за избор на членови на Конкурсната комисија за именување директор на Ансамблот за народни игри и песни „Танец“ — Скопје — — — — —	225
203. Одлука за потврдување на Годишната програмата за изградба, одржување и реконструкција на магистралната и регионалната патна мрежа во СРМ за 1991 година — — — — —	220	225. Одлука за избор на членови на Конкурсната комисија за именување директор на НИРО Службен весник на СРМ — — — — —	225
204. Одлука за одобрување на Пресметката на приходите и расходите за распределба и користење на средствата за работа на републичкиот, градскиот и општинските совети за безбедност на сообраќајот на патиштата за 1991 година — — — — —	221	226. Одлука за избор на членови на Конкурсната комисија за именување директор на Институтот за ортопедија и трауматологија — Охрид — — — — —	225
205. Одлука за одобрување на Завршната сметка на приходите и расходите за работата на Републичкиот совет за безбедност на сообраќајот на патиштата за 1991 година	221	227. Одлука за избор на членови на Конкурсната комисија за именување директор на Институтот за белодробни заболувања и туберкулоза на СРМ — — — — —	226
206. Одлука за потврдување на Годишната сметка за Народната банка на Македонија за 1990 година — — — — —	221	228. Одлука за избор на членови на Конкурсната комисија за разрешување директор на Педагошката академија „Климент Охридски“ — Скопје — — — — —	226
207. Одлука за потврдување на Финансискиот план на Народната банка на Македонија за 1991 година — — — — —	221	229. Одлука за избор на членови на Конкурсната комисија за именување директор на РО — Музеј на Македонија, Археолошки, Етнолошки и Историски — Скопје — — — — —	226
208. Одлука за разрешување од должноста судија на Општинскиот суд на Кочани — —	222	230. Одлука за избор на членови на Конкурсната комисија за именување директор на РО за производство на филмови „Вардар-филм“ — Скопје — — — — —	226
209. Одлука за разрешување од должноста судија на Општинскиот суд Скопје II — Скопје — — — — —	222	231. Одлука за избор на членови на Конкурсната комисија за именување директор на Институтот за национална историја — Скопје — — — — —	227
210. Одлука за именување претседател на Републичката комисија за односи со верските заедници — — — — —	222	232. Заклучоци по материјалот Состојби и проблеми во репродукцијата во СРМ во почетокот на 1991 година — — — — —	227
211. Одлука за разрешување и именување заменик на претседателот на Републичката комисија за односи со верските заедници	222	233. Декларација за заштита на детето од политичка манипулација и злоупотреба — — — — —	228
212. Одлука за именување директор на Републичкиот фонд за кредитирање на побрзиот развој на стопански недоволно развиените краишта — — — — —	222		
213. Одлука за давање согласност на Одлуката на Советот на Институтот за фолклор „Марко Цепенков“ — Скопје — — — — —	222		
214. Одлука за избор на членови на Советот на СОК во СРМ — — — — —	223		
215. Одлука за именување претставник на општествената заедница во Советот на Заводот за рехабилитација на деца и младинци со оштетен вид „Димитар Влахов“ — Скопје — — — — —	223		
216. Одлука за разрешување и именување претставници на општествената заедница во Советот на Вишата медицинска школа во Битола — — — — —	223		
		Општи акти на самоуправните интересни заедници	
		СКОПЈЕ	
	73.	Годишна програма за изградба, одржување и реконструкција на магистралната и регионалната патна мрежа во Социјалистичка Република Македонија за 1991 година — — — — —	230